

ДОДАТОК V

РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ

Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица
Барање за измена на А интегрирана еколошка дозвола

Додаток V

РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ

СОДРЖИНА:

ДОДАТОК V.....	1
РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ.....	1
V.1. Ракување со сировини, меѓупроизводи и производи во рудник “CACA”	4
V.1.1. Магацин за експлозиви и детонатори	5
V.1.2. Главни магацини за експлозиви и детонатори	5
V.1.3. Јамски магацини за експлозивни средства.....	5
V.1.4. Складирање на горива и мазива	6
V.1.4.1. Бензинска пумпа.....	6
V.1.4.2. Складиште за Пропан – Бутан.....	8
V.1.4.3. Бетонска база	8
V.1.5. Други складишта во рудник “CACA”	9
V.1.5.1. Складишта за откопана руда	9
V.1.5.2. Складишта за издробена руда	9
V.1.5.3. Одделение за реагенси.....	9
V.1.5.4. Складиште за хемикалии	10
V.1.6. Транспортни системи во рудник “CACA”	10
V.2. Ракување со влезни материјали, полупроизводи и меѓупроизводи	11
V.3. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата	12
V.3.1. Видови на отпад и управување на цврст и течен отпад во рудник “CACA” ...	12
V.3.1.1. Опасен отпад.....	13
V.3.2. Неопасен отпад	14
V.3.3. Одложување на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена депонија)	15
V.3.3.1. Магацин за општ отпад	16

V.3.3.2.	Склад за опасен отпад	16
V.3.3.3.	Контејнери.....	18
V.3.3.1.	Собирни пунктови за PET амбалажа.....	18
V.3.3.2.	Собирни пунктови за отпадни батерии	18
V.3.3.3.	Хидројаловиште бр.3 – 2 и Хидројаловиште бр. 4.....	19
ДОДАТОК КОН ПРИЛОГ V		23
Прилог V.1.	Мапа на складишта, резервоари и магацински простории во рамките на „Рудник САСА“	24
Прилог V.2.	Шематски приказ на бензинска станица.....	25
Прилог V.3.	Барање за верификација на мерило на бензинската станица.....	27
Прилог V.4.	Записник од испитан притисок и проток на вода во хидранти и хидрантски мрежи на рудник „Саса“	28
Прилог V.5.	Потврда за сервисирани ПП апарати бр.0472/17	29
Прилог V.6.	Стручен Извештај бр.003-01/18 од извршено контролно испитување на системите за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гаснење на пожар ..	31
Прилог V.7.	Шема на складишта за отпад во рамките на инсталацијата	32
Прилог V.8.	Регистарски броеви на Лиценца/ дозвола на претприемачи за собирање на отпад од рудник САСА ДООЕЛ и датум на истекување на важечки дозволи.....	33
Прилог V.9.	Копија од договори со претприемачи за собирање на отпад од рудник САСА ДООЕЛ	34
Прилог V.9.1.	Договор со компанијата “НУЛА ОТПАД” ДОО Скопје за собирање на отпадни батерии и акумулатори.....	34
Прилог V.9.2.	Договор со „ЕКОПАЦКИНГ“ ДОО Тетово за отпад од пакување	37
Прилог V.9.3.	Договор со ФПИМ “Минол”- ДООЕЛ Штип	45
Прилог V.9.4.	Договор со ДТ “Ивал-трејд”- Штип	47
Прилог V.9.5.	Договор со ДПТУ Сидра ДООЕЛ увоз - извоз.....	49
Прилог V.9.6.	Договор со ЈП „Камена Река“	51
Прилог V.9.7.	Договор помеѓу Рудник Саса ДООЕЛ Македонска Каменица и ЕКО-TEAM ДОО Скопје	52

V.1. РАКУВАЊЕ СО СУРОВИНИ, МЕГУПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ ВО РУДНИК “CASA”

За непречено одвивање на процесите во рудник “CASA” (експлоатација на руда и флотација - добивање на Pb/Zn концентрат) и лабораторијата на рудникот (испитувања на квалитетот на рудата) неопходна е набавка на сировини и нивно соодветно складирање. Во рудникот “CASA” складирањето на сировините, меѓу производите и производите се врши во посебни простории. Сите се изградени и се одржуваат согласно карактеристиките на материјалот кој таму се складира и истите се опремени со ПП Апарати кои редовно се сервисираат и одржуваат. Рудникот има склучено Договор со Друштвото за сервисирање на противпожарна опрема и инсталации “Пастор Универзал” дооел Скопје (забелешка сега преименуван во Огнопротект) за сервисирање и одржување на ПП апарати, (Потврда за периодично сервисирање противпожарните апарати во Рудник “CASA” е дадена во Прилог V).

Ископаната руда пред да се однесе на преработка привремено се складира на сипка од каде понатаму се врши нејзино транспортирање. Бункерот за складирање на ископаната руда има капацитет од 250 t.

Исто така, за одвивање на активностите во рудник “CASA” потребни се експлозивни средства, горива и мазива и за нивно складирање во рудничкиот комплекс се изградени бензинска пумпа и магацини. Сите овие објекти се оградени и обезбедени и во нив има пристап само овластено лице.

Во рудник Саса е вграден автоматски систем за гасење на пожар во јама на сите трафостаници и разводни постројки, во сите магацини за горива и мазива, како и во магацинот за експлозивни материји во јама, инсталирани системи за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гасење на пожар во надворешните погони и објекти, вграден полуавтоматски систем за гасење на пожар на јамската опрема (Извештај од спроведена анализа во јануари 2018 е даден во [Прилог V.6](#)).

Експлоатираната руда со дробење се доведува до одредена гранулација и во таква форма се складира во 5 бетонски силоси (еден силос со 1500 t капацитет и четири силоси со поединечен капацитет од 500 t т.е. вкупен капацитет за прифаќање на издробена руда од 3.500 t. Во овие силоси се врши привремено складирање на издробената руда од каде по транспортни ленти се носи до четири мелници за мелење. Овој начин на складирање се користи поради процесот на флотација (во кој се одвојуваат оловото и цинкот) каде е потребно континуирано додавање на руда во мелниците.

При процесот на флотација преку мелењето рудата во мелниците се спроведува и нејзино класирање и со помош на реагенси се издвојуваат оловото и цинкот од рудата

кое после издвојување на водата претставува готов производ – оловен и цинков концентрат.

V.1.1. Магацин за експлозиви и детонатори

Рудникот “САСА” располага со магацини за експлозиви и детонатори кои се распоредени на неколку локации во рамките на рудникот:

- Главни магацини за експлозиви и детонатори,
- Јамски магацин за експлозивни средства на Хоризонт XIVб.
- Главните магацини за експлозиви и за детонатори се лоцирани на површина со меѓусебна оддалеченост околу 80м.
- Главниот магацин за експлозивни средства се состои од две комори со вкупна површина од 100m²,
- Главниот магацинот за детонатори е со површина од 20m².

V.1.2. Главни магацини за експлозиви и детонатори

Главните магацини се под земја, а просториите во магацините се подградени со бетонска облога. Изведена е изолација за да се спречи продор на вода во магацините.

Во магацините се преземени сите неопходни мерки за безбедност од запалување и детонација и со нив управуваат обучени лица. Магацините се опремени со средства за гасење на пожар: ПП - апарати, буре со песок, алат и систем за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гасење на пожар.

V.1.3. Јамски магацини за експлозивни средства

Во подземните простории има јамски магацин за експлозивни средства на хоризонт XIVб, изработен согласно одобрен проект. Магацинот е подграден со анкери и прскан бетон и има соодветна заштита од продор на вода. И овој магацин е опремен со средства за гасење на пожар: ПП - апарати, буре со песок и алат. Во секоја смена има задолжено обучено лице за прием, издавање и контрола на потрошувачка на експлозивните средства. При спроведување на транспортот и приемот на експлозивните средства се запазуваат строгите критериуми и постапки согласно нивните карактеристики (обезбеден чист и прооден пат и пристап, соодветно исправно возило, забрана за транспорт на лица и нивно движење додека се транспортираат експлозивите, посебно транспортирање на експлозивите и електричните детонатори).

Транспортот на експлозивни средства од хоризонтите до јамските складови се врши со минка, дизел утоварувач, грембни вагони или јамски камион. Особено е потребно да се внимава да не се врши претоварување на експлозив над капацитетот на

транспортното возило и строго се забранува заедно превезување на експлозив и каписли, како и туркање на вагоните при превоз на експлозивни средства.

Одговорните лица за експлозивни средства имаат обврска да водат евиденција на примени и издадени експлозиви преку пополнување на Дневен Извештај.

V.1.4. Складирање на горива и мазива

Горивата се складираат на бензинска пумпа и јамски магацини за горива (во цистерни).

Мастите и маслата за подмачкување во оригиналната амбалажа односно во метални буриња се складираат на бензинската пумпа поставени на бетонска подлога, а во јама во магацин за масла и мазива на хор. 990 (работилница). Преточувањето на мастите и маслата за подмачкување се врши на метална подлога со присуство на испустен вентил за собирање на евентуалното истекување на масло при претурање. Бензинската пумпа е опремена со ПП – апарати, буре со песок и систем за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гаснење на пожар.

V.1.4.1. Бензинска пумпа

Бензинската пумпа е лоцирана пред влезот на рудник CACA, оградена е со мрежа и е од затворен тип само за потребите на рудникот. Во оградениот простор има две делумно наткриени пумпи за точење на нафта кои се поврзани со два подземни резервоари за нафта едниот 15м³, а другиот 20м³ или вкупна зафатнина 35м³ и објект со простор за вработени како и наткриен простор за складирање на моторни масла.

Апаратите се баждарени и пломбирани со записник од страна на “Макпетрол” АД Скопје. Нафтата која се користи е тип Euro Diesel 4 служи за потребите на механизацијата и се складира во резервоарите на бензинската пумпа во рудник “CACA”. Бензинската пумпа има две цистерни (подземни резервоари) со вкупен капацитет од 35.000 l нафта кои се поставени согласно стандарди за ваков тип на апарати и два апарати за точење на нафта.

Со цел подобрување на условите за вработените на бензинската станица во рамките на рудникот, како и усогласување со барањата на законската регулатива за противпожарна заштита, безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина, рудник CACA пристапи кон реконструкција на истата, согласно подготвен Основен проект.

Реконструкцијата на бензинската станица вклучува дислокација на пумпите за точење на нафта заради задоволување на законската регулатива за противпожарна заштита и безбедност при работа, а истовремено полесен и порационален пристап на возилата со формирање на кружно движење кое ќе придонесе до побрзо и полесно

пристигнување и заминување на возилата со минимални маневри, како и модернизација на настрешницата за заштита на пумпите.

Направена е и реорганизација на внатрешниот простор со канцеларија, целосно затворен магацински дел за складирање на средства и препарати за одржување на возниот парк на Рудник САСА и санитарен чвор за вработени со спроведување на водоводна и канализациона мрежа, санирање на кровот и замена на кровниот покривач. Целосно е заменета старата со нова настрешница изведена од челична конструкција и покриена со термоизолиран кровен панел во наткриениот простор кој се користи како магацин за моторно масло поставен на бетонска подлога со адитиви за отпорност на горива и моторни масла.. Дополнително е изградено бетонско корито 20см под нивото на теренот со собирна шахта во случај на излевање на масло при ракување со истото. Со регулирање на начинот на чување на маслото и формирање на бетонско корито со собирна шахта ќе се спречи можноста од нерегулирано излевање на маслото и загадување на почвите и водите.

Во делот планиран за дистрибуција на моторни масла и просторот каде ќе се врши полнењето на подземните резервоари и околу пумпите за точење, предвидена е подлога од бетон со адитиви за отпорност на горива и моторни масла.

Реконструкцијата опфаќа и замена на старата со нова ограда и поставување на автоматизирани врати за регулиран влез и излез.

Бензинската пумпа е опремена со два ПП - апарати S-9, S-50 и буре со песок како средства за интервенирање при настанување на инцидент или хаварија.

Нафтата од бензинската пумпа се користи за потребите на механизацијата на поедините хоризонти се транспортира и складира во магацините на гориво и мазиво кои што ги има на секој хоризонт. Во подземните простории (јами) има јамски магацини за гориво и мазиво.

За превоз на нафтата за потребите на хоризонтите се користи цистерна специјално изработена за таа намена. Мазивата се пакувани во стандардни лимени буриња од по 20kg.



Графички приказ на реконструираната бензинска пумпа и Записник од баждарење на апаратите на бензинска пумпа се дадени во [Прилог V.1.](#) и [Прилог V.2.](#)

V.1.4.2. Складиште за Пропан – Бутан

Магацинскиот простор кој е наменет за складирање на полни и празни боци за Пропан - Бутан се наоѓа спроти главниот магацин на Рудник „CACA“. Во близината на овој магацински простор нема никакви лесно запалливи материјали. Магацинот е сидан т.е. тврда градба и е на еден метар над нивото на земјата. Има направено посебен пристап од задната страна кој служи за утовар и истовар на боците со Пропан - Бутан. Боците за Пропан - Бутан се со капацитет од 10kg и 35kg.

Во истиот магацински простор се складираат и полни и празни боци за Ацетилен, кислород и јаглерод диоксид.

V.1.4.3. Бетонска база

Бетонската база е лоцирана на 500 m од влезот на рудник „CACA“, на 200 m пред бензинската станица.

Во бетонската база се произведуваат различни видови на бетон за потребите на инсталацијата рудник „CACA“.

Капацитетот на базата е 10-12 m³/h свеж бетон. При производство на бетон се користат 4 видови на агрегат (песок).



Технички карактеристики	Капацитет
Капацитет на свеж бетон	20 m ³ /h
Капацитет на мешалица	500 L
Најголема величина на парче агрегат	50/70 mm
Капацитет на вага за камен агрегат	1000 kg
Капацитет на вага за цемент	200 kg
Капацитет на довод за вода	20 m ³ /h
Потребен притисок на вода	4-6 бара
Капацитет на транспортер за цемент	16 t/h
Капацитет на скрепер	35 m ³ /h

Добиениот бетон во бетонската база се складира во силос со капацитет од 100 тони. Исто така на оваа локација се складираат и сировините потребни за негово производство. Капацитетот на бетонската база за производство на бетон изнесува 10 –

12 m³, но нејзината искористеност е 10 m³ произведен бетон за 24 часа. За производство на бетон се употребуваат цемент, песок и адитиви. Во 2018 година се произведени вкупно 2.802 m³ бетон, од кои 2707 m³ шприц бетон и 95 m³ свеж бетон.

За потребите на рудникот се подготвува свеж бетон и сува мешавина за прскан бетон (сува постапка) за подградување на јамските простории во рудникот. Исто така се произведува и обичен бетон со кој се подготвува и изведува т.н. КАМПАДА – тунел и сводести позиции – за подобрена цврстина на тунелот. Шприц бетонот служи за врзување на камењата каде постои опасност од одронување. Бетонот се користи при подготовка на јамските простории во рудникот, како и за останати објекти за кои е потребно бетонирање на платоа, фундаменти и таложници.

Бетонската база се одржува преку замена на маслото и мастите за подмачкување по поминат одреден број на работни часови; проверка и замена на склопки, релеи и тастери според нивна амортизација; замена на електромотори, крајни прекинувачи и хидро - разводници. Потребно е да се спроведуваат дневни, неделни, месечни, годишни и вонредни прегледи на машинските уреди и делови од опрема и носечка конструкција на бетонската база.

V.1.5. Други складишта во рудник “САСА”

V.1.5.1. Складишта за откопана руда

Складиштето за ископана руда е лоцирано на плато кај горна управна зграда (бункер за прифаќање на изнесената руда од јама), со капацитет од 250 тони.

V.1.5.2. Складишта за издробена руда

Пред влезот во флотација се лоцирани пет бетонски силоси во кои се складира издробената руда. Еден е со капацитет од 1.500 тони и четири силоси со поединечен капацитет од 500 тони, т.е. вкупен капацитет за прифаќање на издробена руда од 3.500 тони.

V.1.5.3. Одделение за реагенси

Во магацинот за припрема на реагенси се сместени по два резервоара (еден над друг) за секој додаток во флотација кој се користи. Просторот во магацинот е поделен на два дела, помал каде се сместени резервоарите за NaCN, и друг поголем дел каде се сместени резервоарите за другите реагенси. Во одделението за реагенси се врши вентилирање на двата одвоени простора со два вентилатора. Со еден вентилатор се врши вентилирање на просторот над резервоарот со NaCN, додека со другиот вентилатор се врши вентилирање на просторот над резервоарите од сите други реагенси.

Потребните раствори на реагенсите се добиваат со мешање на соодветни количини од реагенсите и вода во садови со мешачи со зафатнина од 4m³. Добиените раствори се преточуваат во садови за чување на дневни количини со зафатнина од 7,5 m³. Само пенливецот Дауфрот е во течна состојба и лесно растворлив во вода, па затоа за него не се користи сад со мешач, туку тој директно се преточува од буре во сад за чување на дневни количини со зафатнина од 1 m³. Зафатнините на избраните садови за растворање и чување на дневните количини на реагенси, одговараат на потребите.

V.1.5.4. Складиште за хемикалии

По набавка на хемикалиите кои се користат во Лабораторијата за анализа на пробите, истите со транспортно средство- виљушкар се носат во специјално наменета просторија за складирање. Магацинот е подрумска просторија во склоп на Стара хемиска лабораторија. Во магацинот хемикалиите се наместени на полици и покрај секоја хемикалија е идентификувано која е таа хемикалија. Одредени хемикалии се чуваат во пластични кутии, стаклени шишиња и пластични буриња од 50kg.

Заради безбедност на вработените кои влегуваат во магацинот за хемикалии вграден е вентилатор, за кој постои наредба веднаш по влегувањето во просторијата да се вклучи, а задолжително е и ставање заштитни маски при самото влегување во магацинот за хемикалии. Доколку се врши претурање на киселини и амонијак од поголеми во помали буриња, се користат специјални пумпи за киселини (рачни или електрични). Влезот од магацинот е означен со знак и предупредување дека внатре се чуваат хемикалии.

Досега не се регистрирани настанати хаварии и истекувања од лабораторијата која би претставувала ризик по здравјето на луѓето и животната средина.

Шематски приказ на резервоари, складишта и магацини во рамки на рудник “CACA” е прикажан во [Прилог V.1.](#)

V.1.6. Транспортни системи во рудник “CACA”

Транспортот во рудник “CACA” се одвива со камиони и шини.

Камионскиот транспорт се врши локално на хоризонт 910 до рудните сипки (830-910) и транспорт кон надвор до приемниот бункер. Транспортот се врши со 5 јамски камиони со носивост од 20 t.

Шинскиот транспорт се одвива по хоризонт 830 со помош на Тролеј и Аку локомотиви до бункерот на хоризонт 830, а потоа со помош на скип се извезува до бункер 988 и нископска лента до погонот за дробење на рудата.

Во рамки на рудникот се застапени следните системи:

- цевководи со пумпи од одделение за реагенси до флотација, од флотација до хидројаловиште и враќање до флотација за користење на водата во процесот,
- транспортни ленти за пренос на руда од бункер при излез од рудник до погон флотација (силоси, дробење, мелење)

Во рудникот “CACA” за транспорт на сировини, меѓупроизводи и производи се користат: машини за товарење, јамски камиони, дупчалска опрема, помошна опрема, трелеј локомотиви за изнес на руда, камиони за изнес на руда, ципови, утоварувачи, оклопни возила за превоз на работници во јама, грејдер машина за одржување патишта во јама, цистерна за танкирање нафта во јама, платформи за осигурување на работните места со кавање и работа на висина.

V.2. РАКУВАЊЕ СО ВЛЕЗНИ МАТЕРИЈАЛИ, ПОЛУПРОИЗВОДИ И МЕЃУПРОИЗВОДИ

Ракувањето со влезните материјали, полупроизводи и меѓупроизводи во рудник “CACA” се врши на различни начини во зависност од процесот во кој се добиваат.

Експлоатацијата на руда се врши со користење на експлозивни средства со чија помош се разрушува минералот и машини за ископ. Ископаната руда се носи од јамските простории до прифатниот бункер од каде се изнесува со транспортен систем на ленти до погонот за дробење, од каде оди во силоси и преку транспортни ленти се дозира во мелници.

Мелење на рудата до 74 μ се врши во четири мелници со вода и додатоци, а потоа преку класификатори се прави поделба на фино сомелен материјал и материјал кој треба да се домели. Фино сомелениот материјал со цевководи и пумпи се носи во флотација каде се врши разделување на прелив и истек на материјалот на повеќе позиции. Во првиот дел се внесуваат реагенси за одвојување на оловото кое е горе, додека во вториот дел се одвојува цинкот кој е доле. Со повеќестепено одделување на прелив и истек се постигнува добивање на обогатен материјал со олово и цинк. Преку цевководи и пумпи материјалот се одведува на две одвоени преси каде се раздвојува водата од оловниот и цинковиот концентрат. Готовиот производ се носи на бетонско плато од каде со утоварувачи се товари и транспортира во камиони до крајниот корисник.

Реагенсите кои се користат во флотација се раствараат во вода во одделение за реагенси, во припремни резервоари и подготвен раствор за потребите на флотација. Јаловината од ископ на руда се одложува на кипа на Хидројаловиште бр.3-2 фаза. Флотациската јаловина се носи преку пулповод до таложното езеро на активното јаловиште бр.3 фаза 2, а потоа до новото хидројаловиште бр.4.

V.3. ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Во рудник “CACA” како резултат на процесите и активностите кои се одвиваат, се генерираат различни видови на отпад. Активностите вклучуваат: експлоатација на руда, нејзина преработка, транспорт, привремено складирање се до испорака до финален потрошувач, испитувања во лабораторија, одржување на објектите и транспортните средства, набавка и складирање на сировини и репро материјали, активности за подготовка на храна, административни активности.

Согласно националното законодавство инсталацијата со секој отпад кој се генерира постапува во согласност со неговите карактеристики од неговото создавање, селектирање, привремено одлагање, можноста за реупотреба, финално одлагање за што се грижат одговорни лица назначени од компанијата.

Изготвен е План за управување со општ и опасен отпад за рудник Саса согласно кој се управува со отпадот и имплементација на предлог мерките и активностите.

Изготвен е Проект за реконструкција на склад за опасен отпад согласно националното законодавство и НДТ. Реализацијата на проектот е дадена во Програма за подобрување.

Согласно законските обврски, инсталацијата рудник „CACA“ има подготвено План за управување со отпад од минерални сировини со цел сведување на минимум, прочистување, обновување и складирање на ново настанатиот отпад од минералните сировини, имајќи го предвид начелото на одржлив развој. Планирано е ажурирање на Планот за управување со отпад од минерални сировини, каде ќе се додефинира начинот на управување со останатата количина на рудничка јаловина. Расчистувањето на рудничката јаловина од брегот на река Каменица ќе придонесе за заштита од загадување и намалување на влијанијата врз површинските и подземните води.

V.3.1. Видови на отпад и управување на цврст и течен отпад во рудник “CACA”

Во инсталацијата Рудник “CACA” се генерираат различни видови на отпад, кои главно се класифицираат во две групи на отпади: опасен отпад и неопасен отпад. Детален опис на секоја категорија на отпад со сите видови на отпади е даден во ова поглавје.



Слика 1 Ознаки за обврска за заштита на животна средина

V.3.1.1. Опасен отпад

Од секојдневното работење на инсталацијата рудник „САСА“ се создаваат следните видови на опасен отпад:

Флотациска јаловина (01 04 07* - отпад од физичка и хемиска преработка на минерални сировини на обоени метали што содржи опасни супстанции) претставува секундарен производ од технолошкиот процес на преработка на рудата и претставува двокомпонентна суспензија (флотациска пулпа) од ситни честички на јаловина и технолошка отпадна вода. Флотациската пулпа преку пулповод гравитационо се доведува до хидроциклони поставени на круната од браната на хидројаловиштето, каде што се врши нејзино хидроциклонирање, при што се добиваат две фракции: песочна фракција со гранулација со чие одлагање се изведува браната на хидројаловиштето и прелив (миловита фракција) која се одложува во таложното езеро на јаловиштето. Флотациската јаловина се спроведува до активното хидројаловиште бр.3-2, а перспективно и до новото хидројаловиште бр.4.

Пакувања од NaCN, KEX, KAX, CuSO₄ (06 03 11* отпад од ПФПТУ од пакување на соли што содржат цијаниди, 07 01 04* отпад од ПФПТУ на други органски растворачи, раствори за миенење и матични раствори и 06 03 13* отпад од ПФПТУ на соли што содржат тешки метали) претставуваат отпад од пакување на реагенси кои се користат во процесот на флотација. Отпадот од пакување на реагенсите се складира во Склад за опасен отпад и се предава на овластена компанија за опасен отпад – ЕкоТeam Скопје (Договор даден во Прилог V.9.8) .

Во инсталацијата рудник “САСА” се создаваат следните видови на отпадни масла: **отпадно хидраулично масло (13 01 10* - минерални нехлорирани хидраулични масла), отпадно трансмисионо масло (13 02 05* - минерални нехлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување), отпадно редукторско масло (13 02 05* - минерални нехлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување), отпадно моторно масло (13 02 05* - минерални нехлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување).**

Отпадните масла се јавуваат од службата за одржување на механизацијата и опремата, каде се врши и нивна замена. Отпадните масла се складираат во Склад за опасен отпад и се предаваат на овластена компанија за опасен отпад – ЕкоТам Скопје (Договор даден во Прилог V.9.8) .

Оловни акумулатори (16 06 01*) – се искористени акумулатори од надворешната и јамската механизација. Овој тип на отпад се складира во магацин за опасен отпад кој е со бетонска подлога, покриен и ограден простор во кој има систем за заштита и ПП- апарат. Рудник “CACA” ДООЕЛ Македонска Каменица има склучено договор со компанијата “ИВАЛ ТРЕЈД” Штип за собирање на отпадни батерии и акумулатори (даден во Прилог V.9.1). Преземањето на отпадот од батерии и акумулатори се изврши на повик од страна на Рудник “CACA”.

Отпад од ПФПТУ на киселини и бази (HCl – 06 01 02* отпад од пакување на хлороводородна киселина, NH₄OH – 06 02 03* отпад од пакување на амониум хидроксид, HNO₃ – 06 01 05* отпад од пакување на азотна и азотеста киселина, H₂SO₄ – отпад од пакување на сулфурна киселина и сулфуреста киселина– се генерира од киселините и базите кои се употребуваат во хемиската Лабораторија. Истите привремено се складираат на Склад за опасен отпад се до нивно преземање од страна на добавувач на услуги или предавање на овластена компанија за опасен отпад – ЕкоТам Скопје (Договор даден во Прилог V.9.8) .

Количините на создадени видови на опасен отпад од функционирањето на инсталацијата рудник „CACA“ се дадени во Прилог V.2 на Барањето за измена на апликацијата за А Интегрирана Дозвола, Табела V.2.1 Употреба, количини и одлагање на опасен отпад.

V.3.2. Неопасен отпад

Во инсталацијата рудник „CACA“ се создаваат следните видови на неопасен отпад:

Рудничка јаловина– 01 01 02 отпад од ископување на минерални сировини на обоени метали е производ од експлоатацијата на Pb/Zn руда при процесот на дупчење и минирање, но и при утврдување на содржината на Pb/Zn во рудниот материјал доколку нивното присуство е под границата на рентабилност се третира како јаловински материјал. Квалитетот на јаловинскиот материјал се следи уште при геолошките истражни работи.

Хартија и картон – 15 01 01 пакување од хартија и картон кои се создаваат при одвивање на активностите во рудник “CACA”. Создадениот отпад се предава на колективен постапувач со отпад од пакување „Екопацкинг“ ДОО Тетово.

Искористени гуми од возила – 16 01 03 се генерираат при одржување на надворешна и јамска механизација и истите се складираат на надворешна депонија. Отпадни гуми кои се генерираат во инсталацијата се предаваат на овластена компанија.

Железо (метал) – 20 01 40 метали се јавува од одржување на опремата и механизацијата во рудник „САСА“ и се складира на надворешна депонија за отпад во рамките на инсталацијата. Отпадното железо рудникот „САСА“ го предава на компанијата “Сидра“ дооел Делчево.

Комунален отпад– 20 01 99 е комунален отпад кој се генерира од индустриската и административна дејност во рамките на рудник “САСА”. Отпадот се складира во контејнери поставени во рамките на инсталацијата. Создадениот комунален отпад се презема од страна на ЈП „Камена река“ од Македонска Каменица.

PET амбалажа – 15 01 02 е отпад од пластично пакување од вода и сокови кои ги конзумираат вработените во Рудник САСА. Отпадот се селектира на собирни пунктови и се предава на добавувачот (согласно Закон за управување со пакување и отпад од пакување).

Алкални батерии- 16 06 04 е отпад од мерни инструменти кои се користат во Рудник САСА. Се селектираат во садови специјално наменети за собирање на отпадни батерии и се предаваат на компанијата „ НУЛА ОТПАД“ ДОО Скопје“ со која рудникот има склучено Договор.

Количините на создадени видови на неопасен отпад од функционирањето на инсталацијата рудник „САСА“ се дадени во Прилог V.2, Табела V.2.2 Останати фракции на отпад, количини и начин на одлагање.

V.3.3. Одложување на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена депонија)

Во рудник „САСА“ временото одложувањето на дел од создадениот отпад до негово финално преземање се врши на неколку локации во рамките на инсталацијата:

- Складиште за општ отпад, Y= 626 115; X= 664 290.
- Складиште за опасен отпад, Y= 626 030; X= 664 413.
- Складиште за амбалажа од хемикалии, Y= 625 875; X= 664 559.
- Седум (7) собирни пунктови за PET амбалажа
- Шест (6) садови за отпадни батерии
- Два (2) Контејнери за хартија
- Шест (6) Контејнери поставени на различни локации во рамки на рудникот за комунален отпад
- Стари јаловишта бр.1 и бр.2, X= 626 182; Y= 664 173.

- Јаловиште бр.3-2 фаза, X= 627 141; Y= 663 177.

Создадената јаловина од процесот на експлоатација и преработка на рудата се одложува на сопствена депонија – моментално активно хидројаловиште бр.3 – 2 во рамките на границите на инсталацијата рудник „CASA“, а перспективно и на новото хидројаловиште бр.4. Досега на хидројаловиште бр.3-2 има депонирано 4.642.537 m³ флотациска јаловина.

Најголем дел од создадената рудничка јаловина е реупотребена за време на изградбата на јаловиштето 4.

Управувањето со флотациската и рудничката јаловина се врши согласно Проектна документација за јаловиштата, а е дел и од Планот за управување со отпад од минерални сировини согласно Закон за минерални сировини.

V.3.3.1. Магацин за општ отпад

Магацинот за општ отпад се наоѓа на старото јаловиште кое е рекултивирано и не е во функција а подлогата е тампонирана. Просторот е соодветно ограден, обележан согласно националните стандарди за ваков тип на објект, поставени се знаци за опасност и карактеристики на складираниот отпад.

Отпадот кој се одлага е селектиран по тип, означен е согласно Листа на отпади (Сл. Весник бр. 100/05), а неговиот транспорт се врши со виљушкар. За Магацинот е изготвен и “План за постапување во случај на незгода или вонредна состојба” во кој се содржани елементите за потребни чекори кои се преземаат во вакви ситуации, потребна опрема и нејзино поставување.

V.3.3.2. Склад за опасен отпад

Складот за опасен отпад е изработен согласно проектна документација, и во основата има армирано бетонска плоча со димензии 11.5X10 m под која има поставен тампон. На средината на бетонската плоча е поставен канал со ширина 0.15 m и пад 1 %. Каналот со цевки и шахта е поврзан со сепаратор за масло, за случај при излевање на опасниот отпад. На складиштето е поставен и соодветно означен сад со песок за случај на истекување на опасниот отпад. Складот е ограден со мрежа, поставена е челична решеткаста конструкција со лимен покрив, опремен е со ПП апарат, затворено е и дозволен е пристап само на овластени лица.

Опасниот отпад се селектира на местото на настанување, транспортот од местото на настанување до складот се врши со виљушкар и се складира на соодветно означено место за дадениот вид на отпад (назив и шифра на опасниот отпад).

Во складот се поставени знаци за опасност и карактеристики на складираниот отпад со соодветна шифра. Во магацинот се складираат следните видови на отпад:

- Пакувања од NaCN, CuSO₄, KEX, KAX;
- Отпадни акумулатори надворешна и јамска механизација, аку-
локомотиви;
- Отпадно хидраулично масло;
- Отпадно трансмисионо масло;
- Отпадно редукторско масло;
- Отпадно моторно масло;
- Пакување од хемикалии до нивно преземање од страна на добавувач на
услуги (HCl, NH₄OH, HNO₃, H₂SO₄) или овластена компанија за преземање
опасен отпад.

Отпадното масло се складира во ПВЦ садови (туби) од 1000 l со соодветен назив и шифра на отпадно масло во согласност со Листа на видови отпади (Сл. Весник бр.100/05). Садовите во кои се складира отпадното масло се изработени од незапалив материјал и се обезбедени со непропусни затворачи. Под садовите за отпадно масло се поставени лимени садови, во случај на истекување при преточување.

За складот се изработени и Планови за постапување во случај на незгода или вонредна состојба:

1. Пожар на надворешни објекти – насоки за постапување, опрема за користење и нејзина локација
2. Истекување на масла и мазива – насоки за постапување, опрема за користење и нејзина локација
3. Излевање на масла од сепаратор за масла во случај на поплава – опрема и нејзина поставеност, постапки за преземање при вакви случаи
4. Истекување на хемикалии и реагенси – опрема и нејзина поставеност, постапки за преземање при вакви случаи, како и упатства за соодветно постапување со опасниот отпад.



Слика 2 Склад за опасен отпад

Изготвен е Проект за реконструкција на склад за опасен отпад согласно националното законодавство и НДТ. Реализацијата на проектот е дадена во Програма за подобрување.

V.3.3.3. Контејнери

Во рудник “CASA” се поставени 8 контејнери кои служат за одлагање на комунален отпад (20 01 99), а 2 за одлагање на хартија и картон.



Слика 3 Ознаки за отпад

Секој вид на отпад согласно Листата на отпади (Сл. Весник бр.100/05) е означен со шифра според неговите карактеристики. Отпадите кои се одлагаат во контејнерите се преземаат од страна на овластени постапувачи со кои рудник CASA има потпишано Договор за преземање на отпад (ЈП “Камена Река” – Македонска Каменица, и др.).

V.3.3.1. Собирни пунктови за PET амбалажа

Во рудник “CASA” има 7 собирни пунктови за PET амбалажа од вода и сокови, која вработените ја селектираат и одложуваат на соодветно означените собирни пунктови. Собраните количини на празната PET амбалажа се враќаат на добавувачот на услуги, согласно Закон за управување со пакување и отпад од пакување.



**МЕСТО ЗА ОТПАДНИ
ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА**

Слика 4 Ознака на собирен пункт за PET амбалажа во рудник „Cаса“

V.3.3.2. Собирни пунктови за отпадни батерии

Во рудник “CASA” има 6 собирни пунктови отпадни батерии. Имено поставени се соодветно означени садови, каде вработените ги одложуваат отпадните батерии. Откако ќе се соберат одредени количини отпадни батерии се контактира овластено лице за управување со отпадни батерии и акумулатори „НУЛА ОТПАД ДОО, Скопје за преземање на истите согласно национално законодавство.



Слика 5 Изглед на сад за собирање на отпадни батерии поставен во Управна зграда на рудник Саса

Во Прилог V.3.1 е дадена шема за складишта на отпад во рамките на инсталацијата рудник „CACA“, а во Прилог V.3.2 и V.3.3 се дадени Договорите кои рудник CACA ги има склучено со овластените постапувачи за секој вид на отпад поединечно и важноста на лиценците за постапување со отпад на секој од постапувачите.

V.3.3.3. Хидројаловиште бр.3 – 2 и Хидројаловиште бр. 4

Како резултат на процесот на преработка на оловно – цинкова руда во инсталацијата, се создава флотациска и рудничка јаловина. Хидројаловиштето бр. 3 - 2 е моментално активно хидројаловиште и на него се одлага создадената флотациска и рудничка јаловина. Одлагањето на XJ 3-2 кое согласно Анекс #13 на Изведбениот проект за јаловиштето бр. 3-2, ќе се формира со изведбата на песочната брана бр. 3-2 со проектирана кота на круна на браната на 977.0 mnlv и таложно езеро со кота 973.2 mnlv.

Новото хидројаловиште бр.4 за одложување на нови количини на јаловина согласно проект е лоцирано во долината на река Каменица, низводно од песочната брана 3-2, во рамките на концесионото поле на рудник Саса. Хидројаловиштето бр.4 го сочинуваат следните објекти и системи:

- ❖ *Обиколен тунел* за прифаќање и безбедно одведување на водите на река Каменица,
- ❖ *Брзотек, слапиште и ризберма* за обиколен тунел
- ❖ *Пулповод* за флотациска јаловина,
- ❖ *Брана и таложно езеро* за одлагање на флотациска јаловина,
- ❖ *Дренажен систем*,
- ❖ *Колектор* за одведување на преливни води,
- ❖ *Контролна шахта S9*

❖ *Систем за отпрашување на хидројаловиште.*

При градбата на хидројаловиштето бр.4, прво е формирана иницијалната брана а потоа во низводниот дел од телото на браната се формира зона од рудничка јаловина со нанесување во хоризонтални слоеви (ламели) која ќе ја формира песочната брана. Просторот помеѓу песочната и иницијалната брана се исполнува со флотациска јаловина. Согласно Основниот проект расположливиот волумен на новото хидројаловиште бр.4 изнесува $3.170.006,2 \text{ m}^3$ од кои $1.755.389,2 \text{ m}^3$ за езерото, $1.414.617 \text{ m}^3$ за песочната брана и 50.917 m^3 простор за одлагање на рудничка јаловина за оформување на иницијалната брана. Вкупната зафатнина на браната на хидројаловиште бр.4, која треба да биде исполнета со флотациска јаловина од технолошкиот процес и рудничка јаловина, до кота 952 m.n.v и таложно езеро до кота 950 m.n.v, изнесува $3.170.006,2 \text{ m}^3$.

Составен дел на хидројаловиштето бр.4 е изведбата на дренажен систем составен од 4 хоризонтални килими (поставени на ниво на речното корито, напречно на долината) со 4 приемни цевководи, песок со одредена гранулација кој заедно со песокот од циклоните и пулпата од флотација го формираат јаловиштето (песочната брана). За обезбедување на заштита на почвата и подземните води, Рудникот „CACA“ е задолжен да ја обложи подлогата на хидројаловиште бр.4 за време на изградбата на хидројаловиште бр.4 (согласно Решение од МЖСПП УП1-11/4-803 од 27.09.2017 со кое се дава Согласност на барањето за спроведување на Проектот за изградба на хидројаловиштето бр.4), при што вградените материјали (вештачка глина (бентонит), геомембрана, геотекстил) ги исполнуваат зададените параметри за квалитет (детален опис е даден во Додаток II).

Флотациската јаловина се доведува преку пулповод до хидројаловиштето, односно хидроциклони кои се поставени на круната на браната, со кои се врши хидроциклонирање на јаловината пред депонирањето, која се класира на два дела:

- Крупна фракција - песок, со чие депонирање се изведува низводната брана и круната на јаловиштето,
- Прелив суспензија од миловит материјал и отпадна технолошка вода, со кој се пополнува таложното езеро на јаловиштето.

Хемиската анализа на јаловината од хидројаловиштето во Рудник „CACA“ покажува дека истата содржи концентрации на неколку метали, во најголем процент олово, цинк и манган, односно: 0,4% Pb, 0,27% Zn, 0,03% Cu, 11,69% Fe, 0,003% Cd, 0,23% Mn, 8,43 gr/t Ag.

Таложно езеро ќе се формира во задниот дел од акумулациониот простор на јаловиштето, најдалеку од круната на браната. Со преливот од хидроциклонираната

флотациска пулпа се исполнува таложното езеро, со можност избистрената вода со пумпи да се рециркулира во процесот на флотација (моментално водата од таложно езеро X.J 3-2, а перспективно и водата од таложно езеро X.J 4), а водата од таложното езеро се користи и за надградениот систем за отпрашување на јаловиште (моментално водата од таложно езеро X.J 3-2, а перспективно и водата од таложно езеро X.J 4, како и водата од дренажа X.J 3-1).

За превенција на емисии на прашина од X.J 3-2 и X.J 4 е поставен надграден систем на прскалки за отпрашување. Надградениот систем на прскалки е со капацитет за навлажнување на сите површини од X.J 3-2 и X.J 4 од каде е можна потенцијална емисија на прашина. Надградениот систем на прскалки 24 часа соодветно се управува и контролира со цел отпрашување на хидројаловиштата. Надградениот систем на прскалки во моментот функционира на X.J 3-2 и ќе функционира се до негово запечатување. Надградениот систем за отпрашување на X.J 4 ќе се пушти во функција со пуштањето во експлоатација на X.J 4.

За надградениот систем на прскалки проектирани потребни количини на вода се $180 \text{ m}^3/\text{h}$ (50 l/s). Во близина на излезот на обиколниот тунел е поставена пумпа со капацитет $166 \text{ m}^3/\text{h}$ која ги зафаќа целокупните води од дренажа од X.J 3-1 и се користи за надградениот систем на прскалки за отпрашување на јаловиштето на косината на браната на моментално активното хидројаловиште бр.3-2. Исто така за надградениот систем на прскалки се користи и вода од таложно езеро на X.J 3-2 со помош на пумпа од пловната станица поставена во таложно езеро на X.J 3-2 со капацитет од $180 \text{ m}^3/\text{h}$, со што се овозможени количини на вода за надградениот систем на прскалки повеќе од проектираните вредности. Со отпочнување со експлоатација на X.J 4, водата од дренажа X.J 3-1 ќе се користи за отпрашување на косината на браната на X.J 4, со користење на вода и од таложно езеро на X.J 4 за потребите на надградениот систем за прскалки со помош на пумпа од пловната станица поставена во таложно езеро на X.J 4 со капацитет од $180 \text{ m}^3/\text{h}$ (со што се овозможуваат количини на вода за надградениот систем на прскалки повеќе од проектираните вредности), а за отпрашување на делови од X.J 3-2 се до неговото запечатување, ќе се користи водата од таложно езеро на X.J 3-2, а доколку има потреба од дополнителни количини ќе се користи и водата од таложно езеро на X.J 4 и дренажа 3-1.

Двете пумпни станици на пловните платформи со капацитет од по 50 l/s ($0,05 \text{ m}^3/\text{s}$) секоја, поставени во таложното езеро на хидројаловиште бр.3-2 и хидројаловиште 4 соодветно, се со можност за користење на водата од таложното езеро во процот на флотација преку поставената повратна линија за води.

Во “План за заштита и спасување за јама и јаловиште во рудник „Саса“ – Македонска Каменица се содржани и постапките во случај на вонредни состојби на хидројаловиште. На локацијата за градба на хидројаловиште бр.4 се поставени знаци за опасност и забранет пристап на неовластени лица.

Моментално активното хидројаловиште 3-2 фаза е под континуиран 24 h мониторинг од страна на стручни лица од Рудник САСА преку видео надзор во флотација. На самото јаловиште во сите смени има компетентен кадар од Рудник САСА. Стручна комисија редовно оди во контрола на јаловиштето, а се ангажирани и експерти од Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Факултет за природни и технички науки за вршење техничко набљудување т.е. оскултација на јаловиштето и придружните објекти. Врз основа на извршената оскултација од нивна страна се изработуваат Месечни извештаи за оскултација на браната на флотациското јаловиште на Рудник САСА, врз основа на кои истата институција изработува годишен Елаборат за анализа и оцена на стабилноста и функционалноста на браните со придружните објекти и акумулации. Овој елаборат се доставува годишно во МЖСПП. Се врши континуирана проценка на ризиците и се прават соодветни акциони планови. Исто така се врши преглед на состојбата со јаловиштата и од страна на странски експерти.

Рудник САСА презема континуирани мерки за минимизирање и редуцирање на потенцијалните ризици од јаловиштата. За таа цел е изработена обемна документација и тоа: Елаборат за анализа на последиците од пропагација на поплавен бран на јаловиштата и придружните објекти во рудник САСА, Оперативен план за заштита и одбрана од поплави на Рудникот САСА, План за заштита и спасување за јама и јаловиште во Рудник САСА, интерни планови за постапување во случај на незгода или вонредна состојба при хаварија на хидројаловиште, хаварија на пулповод, поплава и пробив на вода, интерна програма за спречување на значителни опасности од хаварија на јаловиште, Внатрешен План за вонредна состојба и соодветни упатства и др.

Исто како и за претходните јаловишта, и стабилноста на новото хидројаловиште бр.4 ќе се следи преку визуелни набљудувања, геодетските снимања, контролни мерења на нивоата во пиезометрите и други активности во согласност со Проект за оскултација на хидројаловиште бр.4 на рудникот „САСА“.

По исполнување на проектираниот капацитет на хидројаловиштето 3-2, истото ќе биде запечатено во фази согласно барањата за систем за површинско заптивање (детали во Додаток XIII).


ДОДАТОК КОН ПРИЛОГ V

Прилог V.1. МАПА НА СКЛАДИШТА, РЕЗЕРВОАРИ И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОРИИ ВО РАМКИТЕ НА „Рудник САСА“




Прилог V.2. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА


Шематски приказ на бензинската станица на рудник CACA согласно Основен проект за реконструкција




Пресек на бензинска станица на рудник САСА




ПРЕСЕК 1-1



ПРЕСЕК 3-3



ПРЕСЕК 2-2

ПРЕСЕЦИ		M=100
		ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ И ДИЗАЈН "НИКОЛА НЕХТЕРНИН" БР 1 - ШТИП ТЕЛ. 032 383 - 033
ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА	ИНВЕСТИТОР: РУДНИК "САСА" ДООЕЛ М.КАМЕНИЦА	
МЕСТО: Рудник САСА М.Каменица		
ЦРТЕЖ: ПРЕСЕЦИ	ФАЗА: АРХИТЕКТУРА	
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: Дипл.инж.арх. АЛЕКСАНДАР ВАСИЛЕВ ОБЈАВУВАЊЕ БРОЈ: А 1.1793		РЕВИДЕНТ: <

Прилог V.3. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛО НА БЕНЗИНСКАТА СТАНИЦА

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
Бул. „Јане Сандански“ 109А
СКОПЈЕ

ПРЕДНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ

штамбил со деловоден број и датум на
СТА ПЕТРОЛ СЕРВИС ДОО

03-45/1
16.02.2018

правното лице подносител на БАРАЊЕТО

таксе
на
марка
од 50

Получено: 16.02.2018
Орг. Единица: 1504-547/1

БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛО(А)
(ПРВА ☐ ПЕРИОДИЧНА ☐ ВОНРЕДНА ☒)
(да се означат соодветното)

1.Податоци за подносителот на барањето:

1.1. подносител: ЛТА Петрол Сервис ДОО- Скопје (целосен назив)

1.2. СЕДИШТЕ: Б-ва АСНОМ 24/1-5 (целосна адреса на подносителот)

1.3. ТЕЛЕФОНИ: 02/3096 173 1.4. ФАКС: 02/ 3096 173

1.5. E-mail: anzel.zafirov@lta.com.mk 1.6. www: https://lta.com.mk

1.7. ЕМБС: 6477305 1.8. ДАНОЧЕН БР.: МК 4032009501413
(ЕМБС за физички лица)

1.9. ЖИРО С-КА: 380176867506157 1.10. БАНКА: ПроКредит Банка- Скопје

1.11. СВОЈСТВО НА ПОДНОСИТЕЛОТ (да се означат соодветното): овластено правно лице ☐ сервисер ☒
производител-застапник ☐ сопственик ☐ друго ☐ (впишете го својството)

2.Податоци за имателот на мерилото:

2.1. ИМАТЕЛ: Рудник CASA (целосен назив)

2.2. СЕДИШТЕ: Ул. Рударска бр. 28, Македонска Каменица (целосна адреса на имателот на мерилото)

3.Податоци за мерилото: (за повеќе мерила-компоненти се пополнува спецификација на мерилото):

3.1. ВИД: (за стабилно мерило впишете „X“) ☒

3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛ: (целосен назив и адреса)

3.3. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: _____

3.4. ТИП по спецификација _____ 3.5. ОЗНАКА ОД УПИС ВО РЕГИСТЕР: _____

3.6. ФАБРИЧКИ БР.: _____ 3.7. ГОДИНА НА ПОСЛЕДНА ВЕРИФИКАЦИЈА: _____

3.8. АДРЕСА КАДЕ СЕ НАОГА МЕРИЛОТО ИЛИ ЛАБОРАТОРИЈА КАДЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВЕРИФИКАЦИЈА:
Рудник CASA – Интерна бензинска станица

3.9. ОЗНАЧЕТЕ АКО ЗА МЕРИЛОТО Е ПОТРЕБЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА

3.10. МЕРИЛОТО(А) НЕМА(АТ) – ИМА(АТ) СОФТВЕРСКА ПОДРШКА И СОФТВЕРСКИ КЛУЧЕВИ ЗА НАГОДУВАЊЕ, ЗА КОЕ НЕ – ДОСТАВУВАМ ИЗЈАВА И ИЗВЕШТАЈ(И) ЗА ПОСЛЕДНОТО(ИТЕ) НАГОДУВАЊЕ(А)/ИЗМЕНА(И) НА МЕТРОЛОШКИТЕ ПАРАМЕТРИ (несоодветното да се преврне).

Напомена:- Да се пополни во 2 примероци (1 за барањелот и компјутерски или читлива со печатни букви
- Може да се преземе од: www.bom.gov.mk

16.02.2018 година

Одговорно/овластено лице,
(име, презиме и функција)

М.П.

Од Бирото за метрологија поставката на верификација на мерилото ја спроведува(а) одговорното(ите) лице(а)
(име, презиме и функција) (М.П.) во присуство на претставник од барањелот



Прилог V.4. ЗАПИСНИК ОД ИСПИТАН ПРИТИСОК И ПРОТОК НА ВОДА ВО ХИДРАНТИ И ХИДРАНТСКИ МРЕЖИ НА РУДНИК „CASA“

ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ д.о.о.с.л ДРУШТВО ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА
ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Рудник CASA ДООЕЛ
бр. 28-20-08
20-01-08
Патентска заштита

При основа на член 21 од Законот за заштита од пожар (Сл.Вестник на РМ бр.43/98,37/97,51/98,36/99 и 12/99) и член 1 од Општите за утврдување на мерки за заштита од пожар на подрачје на град Скопје (Сл.Вестник на град Скопје бр.4/07) со составена одредба

ЗАПИСНИК
Бр.155/2017

За извршено периодично испитување на притисокот и протокот на вода во хидрантската мрежа на објектот на:

РУДНИК CASA М-КАМЕНИЦА
УЛ-РУДАРСКА БР-28

Испитувањето е извршено на ден 08.09-09/2017 г. од 10.00 до 16.00 часот со инструментот за испитување на воден притисок ND 52. Испитувањето го испитаа вработените од сервисот за одржување и поставка на уреди и инсталации, техничка опрема и средства за гасење на пожари

ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ Скопје

Хидрант број	Локација	Статички притисок (бари)	Динамички притисок (бари)	Материјал Ф-12 мм	Количина	Проток (л/мин)	Забелешка
1.	Главна Управа (приземје)	6.0	5.5	Ф-12 мм	2	230	задоволува
2.	Главна Управа (1-кат)	5.5	5.0	Ф-12 мм	1	220	задоволува
3.	Главна магистра	7.0	6.5	Ф-12 мм	3	248	задоволува

4.	(приземје)						
5.	Главна магистра (кандидатура)	7.0	6.5	Ф-12 мм	2	248	задоволува
6.	Отворена гаража	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
7.	Магистра мал	7.0	6.5	Ф-12 мм	2	248	задоволува
8.	Гумара	7.0	6.5	Ф-12 мм	2	248	задоволува
9.	Тисларска работилница	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
10.	Лабораторија	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
11.	Машинска работилница	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
12.	Реагенте	7.0	6.5	Ф-12 мм	2	248	задоволува
13.	Флотација подрум	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
14.	Флотација приземје	7.0	6.5	Ф-12 мм	2	248	задоволува
15.	Флотација платформа	6.5	6.0	Ф-12 мм	2	248	задоволува
16.	ВГТА преса	7.0	6.5	Ф-12 мм	8	239	задоволува
17.	Ларок преса	6.0	5.5	Ф-12 мм	1	248	задоволува
18.	Училишта БЗР	7.0	6.5	Ф-12 мм	1	230	задоволува
19.	Компресорница	3.6	3.1	Ф-12 мм	1	248	задоволува
20.	Флотација платформа краен проф	3.0	2.5	Ф-12 мм	1	177	задоволува
21.	Горна управна зграда	9.0	8.0	Ф-12 мм	12	281	задоволува

Според правилникот за употреба на ПП опрема, се испитани Хидрантските црева 57 мм на 7(бари) и истите го жадра потребниот притисок и се за во употреба до истек на гарантниот рок од 12(месеци)

Присутни при испитување приклучилите од фирмата.

ЗАБЕЛЕШКА: Според резултатите од извршеното мерење на притисокот на водата во хидрантската мрежа **ЗАДОВОЛУВА** во МКС.

Испитувањето го извршиа:

1. Ивановски Властислав лиценца бр.221
2. Спасовски Гого лиценца бр.222
3. Јазови Марковиќ лиценца бр.214

ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ
Управител
Глигор Саво



Прилог V.5. ПОТВРДА ЗА СЕРВИСИРАНИ ПП АПАРАТИ БР.0472/17



ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ д.о.о.е.л
увоз - извоз Скопје

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр.36/04 и 49/04) и правилникот од Дирекцијата за заштита и спасување (Сл.весник на РМ број. 74/06) се составува следната:

ПОТВРДА / CERTIFICATE

Бр. 0472/17

За сервисирани ПП апарати / for servicing fire extinguishers

За периодично сервисирање на противпожарни апарати во сопственост на **Рудник CASA ДООЕЛ – Македонска Каменица**. Сервисирањето е извршено на ден **15-08/2017** год. Од страна на вработените во сервисот за одржување и поправка на уреди, инсталации, техничка опрема и средства за гаснење на пожар Пастор Универзал Дооел-СКОПЈЕ. Овластување Бр:09-027 Издадено од Влада на РМ(Дирекција за заштита и спасување).

Опис на сервисот:

- Извршен сервис и контрола на долунаведените противпожарни апарати, при што се преземени мерки предвидени од производителот на апаратите за нивно правилно функционирање, а во согласност со законите и прописите предвидени во Р.М. односно: проверка на средството за гаснење, проверка и мерење на работниот притисок , проверка на сите подвижни и статични делови, замена на сите дотраени делови со нови, соодветна заштитна боја, налепници со упатство за ракување, пвч кесички, гарантни листи и др.

	Тип	Количина
1.	S-2	10
2.	S-3	10
3.	S-6	136
4.	S-9	37
5.	S-50	25
6.	CO ₂ -5	38
7.	CO ₂ -10	1

ВКУПНО СЕРВИСИРАНИ 257 АПАРАТИ

ЗАКЛУЧОК: Според извршеното сервисирање на противпожарните апарати истите се во исправна состојба и се во употреба до истекувањето на гарантниот рок од **Дванаесет месеци** односно до **15-08.2018 година** затворен простор (INSPECTION VALID TILL 30-12/2016 YEAR), а на отворен простор на шеест месеци до **15-02.2018 година** (INSPECTION VALID TILL 30-06/2016 YEAR)

НАПОМЕНА: Потврдата има важност од **12 месеци** од датумот на издавање на апаратите во затворен простор, а на **6 месеци** на отворен простор .

Сервисирањето го извршија:

- Спасовски Ѓоко
- Владислав Ивановски



Присутни при сервисирањето:

[Signature]



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Врз основа на член 46 од Законот за пожарникарство („Сл.весник на РМ“ бр.67/04) и член 174 од Законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр. 38/05), Дирекцијата за заштита и спасување го издава следното

ОВЛАСТУВАЊЕ

за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати

НА: ДПТУ „ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ“ ДООЕЛ

(правно лице)
СКОПЈЕ

09-027

Рег.бр

07.02.2007

датум



ГОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ

Директор





рудник за олово и цинк

CASA

**Прилог V.6. СТРУЧЕН ИЗВЕШТАЈ БР.003-01/18 од извршено КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТСКА ДОЈАВА И АВТОМАТСКО И ПОЛУАВТОМАТСКО ГАСНЕЊЕ
НА ПОЖАР**



ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ

д.о.о.е.л увоз - извоз Скопје

Друштво за производство, трговија, услуги и сервисирање на противпожарна опрема
Сектор за ППЗ, ул. Максим Горки бр.16, тел./факс 02-3077-475, моб.070-240-330
Сектор за БЗПР, ул. Максим Горки бр.16, тел./факс 02-3077-475, 071-278-952
ул.Максим Горки бр 16 Скопје Жиро сметка: 210060919620114 Е.Д.Б МК 4030006588680
e-mail: pastoruniverzal.skopje@gmail.com Тутунска банка АД Скопје

Рудник **CASA** ДООЕЛ

Бр. 08-37-08

15.01.2018 год.

Македонска Каменица

СТРУЧЕН ИЗВЕШТАЈ Бр. 003-01/18

*Од извршено контролно испитување на системи за
автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско
гаснење на пожар*

По извршениот сервис на системите за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гаснење на пожар во **Рудник CASA ДООЕЛ Македонска Каменица** на ден 11 и 12.01.2018 год. од страна на вработените од сервисот за одржување и поправка на уреди, инсталации, техничка опрема и средства за гаснење на пожари **ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ Скопје**, не се констатирани недостатоци.

ЗАКЛУЧОК;


Анализата на резултатите од контролното испитување покажа дека системите за автоматска дојава и автоматско и полуавтоматско гаснење на пожар се во исправна состојба со што се уважува сервисниот преглед од **11 и 12 Јануари 2018 год.**

Важност на Стручниот извештај до наредното сервисирање по 3 (три) месеци.

Со почит.
Скопје, 15.01.2018 год.



Прилог V.7. ШЕМА НА СКЛАДИШТА ЗА ОТПАД ВО РАМКИТЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА



Прилог V.8. РЕГИСТАРСКИ БРОЕВИ НА ЛИЦЕНЦА/ ДОЗВОЛА НА ПРЕТПРИЕМАЧИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД ОД РУДНИК САСА ДООЕЛ И ДАТУМ НА ИСТЕКУВАЊЕ НА ВАЖЕЧКИ ДОЗВОЛИ

1. „НУЛА ОТПАД“ ДОО Скопје

Компанијата ги поседува следните Дозволи за постапување со отпад:

- а. Дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори - рег. бр. 11-8349/3 од 19.10.2012,
- б. Дозвола за постапување со отпадна електрична и електронска опрема - рег. бр. 11-9256/3 од 17.10.2013

2. “Екопацкинк” ДОО - Тетово

Дозвола бр. УП1-11/2-441/2017 за управување со отпад од пакување, издадена на 25.05.2017.

3. ФПИМ “Минол”- ДООЕЛ Штип

Регистарски број на лиценца- 11-7491/3 за отпадни масти и масла – складирање, третман и преработка 13 01 (освен 13 01 01*) сите 13 02, сите 13 03 (освен 13 03 01*), сите 13 07, издадена 17.10.2013 година важи до 16.10.2018 година.

4. ДТ “Ивал-трејд”- Штип

Потврда за регистрација на производители со отпадни батерии и акумулатори 11-6560/1 бр.00220720113.

5. ДПТУ Сидра ДООЕЛ увоз - извоз

Регистарски број на лиценца – Уп1-11/2-20/2018 за складирање и третман на отпад (метал, хартија, пластика, дрво, гума и др.), издадена од 09.02.2018 важи до 09.02.2023.

6. ЈП „Камена Река“

Регистарски број на лиценца 90 11-5823/1 за транспорт на неопасен отпад издадена на 27.06.2011 важи до 27.06.2016.

7. ЕКО ТЕАМ -Скопје

Регистарски број на лиценца УП1-23/251 за транспорт на опасен отпад издадена од 27/03/2017 важи до 27/03/2027.

**Прилог V.9. Копија од ДОГОВОРИ СО ПРЕТПРИЕМАЧИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД ОД
РУДНИК САСА ДООЕЛ**

**Прилог V.9.1. ДОГОВОР СО КОМПАНИЈАТА “НУЛА ОТПАД” ДОО СКОПЈЕ ЗА СОБИРАЊЕ
НА ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ**

рудник за управување со отпад
НУЛА ОТПАД ДОО
Бр. 03-206/1
20.02.2018
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Рудник САСА ДООЕЛ
Бр. 03-219/1
16.02.2018 год.
Македонска Каменица

Склучен на ден 15.02.2018 година, помеѓу:

1.НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.37/2, 1000 Скопје

ЕДБ: МК4032012518645

Ж-сметка: 200002491423070

Депонент на: Стопанска Банка АД Скопје

Застапувано од управителот Марјанчо Дамески, во понатамошниот текст како НУЛА ОТПАД

2.Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, со седиште на ул. Рударска бр.28, 2304
Македонска Каменица

ЕДБ: МК403000555532

Ж-сметка: 530-0501015265-33

Депонент на: Охридска Банка АД Скопје

Застапувано од управителот Неил Стевенсон, во понатамошниот текст како Рудник САСА
ДООЕЛ Македонска Каменица.

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во
врска со поставување и користење на посебно означени садови за собирање на отпадни
батерии и акумулатори во објекти на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, и тоа на:

- Преносни батерии или акумулатори и
- Батерии во форма на копче.

Член 2

НУЛА ОТПАД е сопственик на посебно означени сад за собирање на отпадни батерии и
акумулатори, и истиот е пластична кутија во форма на цилиндар.

НУЛА ОТПАД е согласен да го отстапи садот за собирање на отпадни батерии и акумулатори на
користење во објекти на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, без никаков финансиски
надоместок од страна на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица.

Член 3

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица се обврзува да обезбеди соодветен простор во
своите објекти за поставување на садот за собирање на отпадни батерии, кој нема да биде
директно изложен на надворешни услови.

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица е согласен, отстапувањето на просторот во своите
објекти за поставување на сад за собирање на отпадни батерии, да биде без никаков
финансиски надоместок од страна на НУЛА ОТПАД.



1/1

Член 4

Корисникот е должен подвижните ствари, предмет на овој договор, да ги користи како добар домаќин, а евентуалните оштетувања без одлагање да ги отстрани и за истото да го извести НУЛА ОТПАД.

Во случај на кражба на садот или целосна нефункционалност на истиот Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица е должен да ја плати целосната вредност на садот, поточно надокнада од 3.000,00 денари.

Член 5

Договорните страни се согласни дека собраниот отпад од батерии и акумулатори во садовите од сите локалитети на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, е сопственост на НУЛА ОТПАД по превземање.

Превземањето на отпадот од батерии и акумулатори ќе се врши единствено по повик од страна на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица.

Член 6

Овој договор се склучува на 1 година, со можност за продолжување.

Доколку Договорот не биде продолжен или биде раскинат од страна на втората договорна страна, Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица се обврзува да ги испорача доставените садови за собирање на отпадни батерии и акумулатори, директно до просториите на НУЛА ОТПАД ДОО Скопје.

Истиот стапува на сила од моментот на неговото потпишување.

Член 7

Двете договорни страни имаат право еднострано да го раскинат Договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна најмалку 2 (два) месеци пред бараниот датум на раскинување.

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок во следниот случај:

- Една од договорните страни прекрши една или повеќе од своите обврски утврдени со овој Договор, а прекршокот не е поправен во рок од 8 (осум) работни дена по известувањето добиено во писмена форма од совесната договорна страна.

Член 8

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспроведлив од страна на надлежен суд или друг орган, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот до неговата првобитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како таков нема на никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорните страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила и дејство овој договор.



1/2

Член 9

Измени и дополнување на овој Договор може да се направат само во писмена форма со взаемна согласност на договорните страни.

Член 10

Сите идни измени и дополнувања на Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе бидат имплементирани во овој Договор, по потпишување на анекс кон договорот со согласност на двете договорни страни.

Секоја ситуација која не е предвидена со овој Договор ќе биде разрешена согласно позитивните законски прописи важечки во Република Македонија.

Член 11

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат да го разрешат спогодбено.

Доколку тоа биде невозможно, двете договорни страни се согласни надлежен суд да биде стварно и месно надлежниот суд за тужената странка.

Член 12

Одговорно лице за законитост во спроведувањето на овој договор од првата договорна странка е Емир Адем, а од втората договорна странка е раководителот Марија Стојановска.

Член 13

Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, од кои по 1 (еден) за договорните страни.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.37/2

1000

Скопје



Управител

Марјанчо Дамески



Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица

ул. Рударска бр.28

2304

Македонска Каменица



Управител

Неил Стевенсон



16.02.18

1/3

Прилог V.9.2. Договор со „ЕКОПАЦКИНГ“ ДОО ТЕТОВО ЗА ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување, услуги
ЕЦОПАЦКИНГ ДОО експорт-импорт Тетово
Бр. 0306-206/2
30.03 2018 год.

Рудник **CASA** ДООЕЛ
Бр. 03-454/1
30.03 2018 год.
Македонска Каменица

Согласно чл.20 и 21 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување,(Сл.Весник на РМ бр.161/09) на ден _____ склучен е

ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Помеѓу:

1. "ЕЦОПАЦКИНГ" ДОО експорт-импорт Тетово со седиште на ул. Јане Сандански бр.73/1 Тетово, со ж-ска: 240190106542831, ДБ: 4028017530930, депонент УНИ-Банка АД Скопје, застапувано од управителот како **КУПУВАЧ** во понатамошниот текст на овој договор.

2. РУДНИК САСА ДООЕЛ Македонска Каменица, со седиште на улица Рударска бр. 28, Македонска Каменица

Ж-ска : 300000002124530

ДБ: МК403000555532

Депонент: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Контакт е-маил: m.stojanovska@sasa.com.mk

Застапувано од управителот Неил Роберт Стевенсон, во понатамошниот текст **ПРОИЗВОДИТЕЛОТ**

"ЕЦОПАЦКИНГ" ДОО експорт-импорт Тетово е основано со решение бр. 35020170000812 на Централниот Регистар на Република Македонија, и со Дозвола Бр. УП1-11/2-441/2017 од 25.05.2017 година од Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, како правно лице за управување со отпад од пакување, согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, како правно лице за управување со отпад од пакување.

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ согласно чл.5 ст.13 т.2 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување е правно или физичко лице кое пакува стоки или полни стоки во пакувања, како и произведува, увезува и/или пушта на пазар стоки спакувани во пакувања, како своја дејност, вклучувајќи го и ПРОИЗВОДИТЕЛОТ кој како краен корисник увезува спакувана стока.

Сите дефиниции употребени во овој Договор се во согласност со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, предмет на овој договор е соработка и збир на активности со кои "ЕЦОПАЦКИНГ" ДОО експорт-импорт Тетово согласно чл.21 ги превзема обврските на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ согласно чл.17 од истиот закон, а со цел на националните цели утврдени во чл.35 од истиот закон, соодветно на лиценцираните количини од "ЕЦОПАЦКИНГ" ДОО експорт-импорт Тетово.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЕЦОПАЦКИНК

Член 2

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово согласно Законот и овој Договор ги превзема обврските на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ утврдени во чл.17 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Член 3

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово согласно чл.22 ст.5 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување има право сите обврски отстапени од ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ а утврдени во чл.2 од овој Договор, да ги довери на правни и физички лица кои поседуваат соодветни дозволи за постапување со отпад согласно со Законот за управување со отпад (Сл Весник бр.68/04).

Член 4

Заради спроведување на обврските утврдени во чл.17 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, има право да наплаќа надоместок по тип и количина на отпад кој во вид на Ценовник претставува Прилог на овој Договор.

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово има право надоместокот да го наплаќа од ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ, од денот на стапување на сила на овој Договор.

Член 5

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, Ценовникот Прилог 1 кон овој Договор, ќе го формира еднаш годишно.

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово е должен да го објави Ценовникот за наредната година до 1-ви Декември во тековната година. Ценовникот ќе важи за период од 01 Јануари до 31 декември за наредната година.

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово го задржува правото, доколку околностите го налагат тоа да го менува Ценовникот и во текот на годината.

За секоја промена на Ценовникот во текот на годината ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, е должен да го известат ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ најмалку 30 дена пред започнување на важноста на новите цени.

Член 6

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово е должен да достави фактура до ПРОИЗВОДИТЕЛОТ /УВОЗНИКОТ најдоцна 10 календарски дена по добивање на Извештајот за видот и количините на отпад пуштени на пазарот на РМ од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ /УВОЗНИКОТ.

Износот на фактурата ќе биде пресметан како сума од соодветните количини на одпад од Извештајот, помножени со нивните соодветни единечни надоместоци (по килограм) од актуелниот Ценовник за соодветниот месец за кој што се однесува Извештајот.

За секое задоцнување при плаќање на фактурата ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово ќе пресмета камата согласно Законот.

Член 7

Согласно овој Договор и чл.21 ст.9 од Закон за управување со пакување и отпад од пакување ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово е должен на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ за пријавените и платените количини на отпад од пакување од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ /УВОЗНИКОТ, на истиот да му издаде потврда за ослободување од плаќањето на надоместокот утврден во чл.40 од Закон за управување со пакување и отпад од пакување.

Член 8

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, сите податоци за видот и количината на отпадот пуштен на пазарот на РМ од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ ќе ги добива во вид на Извештај.

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, е должен да изготви образец за Извештајот од ст. 1 на овој член, кој образец е Прилог 2 на овој Договор.

Извештаите кои нема да бидат доставени од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ на образецот Прилог 2 кон овој Договор, ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово има право да не ги прифати и ќе смета дека воопшто не биле поднесени.

Член 9

Пред надлежните органи, ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово превзема обврска за постапување само за пријавените и платените количини на отпад од пакување од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ, а наведените во Извештајот.

Член 10

ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово согласно овој Договор и Законот за управување со отпад и отпад од пакување, чл.28 ст.6 е должен пријавените и платените количини на отпад од пакување во Извештајот доставени од страна на да ги обработува и ги плаќа ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ да ги обработува и ги плаќа во форма на годишен извештај до надлежните државни органи согласно чл.28 ст.2 од Законот за управување со отпад и отпад од пакување.

Член 11

Согласно овој Договор ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, има право заради утврдување на вистинитоста на податоците кои што се предмет на Извештаите доставени од ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ, да бара ревизија од независно стручно правно или физичко лице.

Член 12

Доколку со ревизијата се утврди дека податоците кои се предмет на Извештаите Прилог 2 на овој Договор се вистинити и не постојат отстапување од реалната и прикажаната состојба по однос на видот и количините на отпадот, тогаш трошоците за ревизијата ќе бидат на товар на ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/УВОЗНИКОТ

Член 13

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ согласно овој Договор и Законот за управување со отпад и отпад од пакување, му ги отстапува на ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово обврските утврдени во чл.17 од Законот за управување со отпад и отпад од пакување.

Член 14

Со овој Договор ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ се обврзува да води месечна евиденција во писмена и електронска форма во вид на извештаи за видот и целата количина на отпадот од пакување пуштен во пазар на РМ и навремено и вистинито да го информира ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, Прилог 2 на овој Договор, согласно кој извештај ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово ќе изготви фактура кон ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ на целиот пријавен износ.

Член 15

Месечните извештаи за видот и количината на отпадот од пакување пуштен на пазарот на РМ за изминатиот месец, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ се обврзува во писмена форма, заверени со печат и потпис од овластено лице, да ги достави до ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, најдоцна до 15-ти во тековниот месец. За вистиноста на истите одговара ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ.

Член 16

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ се обврзува заради спроведување на обврските утврдени во чл.17 од Законот за управување со отпад и отпад од пакување на ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, да му наплаќа надомест во согласност со Ценовникот кој претставува Прилог 1 на овој Договор. Обврската на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ за плаќање на надоместокот започнува од денот на стапување на сила на овој Договор.

Член 17

Согласно овој Договор, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ се обврзува уплатата на надоместокот да ја врши на ж-сметка на ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово по предходно доставена фактура и тоа 10 (десет) календарски денови од датумот на приемот на истата.

Член 18

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ за пријавените и платените количини од Извештајот со денот на стапување на сила на овој Договор, а во согласност со чл.41 ст.1 т.1 од Законот за управување со отпад и отпад од пакување ќе биде ослободен од плаќање на надоместок утврден во чл.40 од истит закон.

Член 19

Доколку ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово согласно чл.11 од овој Договор побара ревизија заради утврдување на вистинитоста на податоците предмет на извештаите, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ е должен да овозможи увид во целокупната документација и пристап до сите информации потребни за непречено спроведување на ревизијата.

4/11

Член 20

Доколку со ревизијата се утврди дека податоците кои се предмет на Извештаите Прилог 2 на овој Договор, отстапуваат од реалната состојба по однос на видот и количината на отпадот, тогаш трошоците за ревизијата ќе бидат на товар на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ.

Член 21

Во случај со ревизијата да се утврди дека ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ во Извештајот прикажал помали причини на отпад од реалните, тогаш ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ ќе плати двојна цена од утврдената согласно актуелниот Ценовник, за разлика во количината.

Истото се однесува и за отстапување по однос на видот на отпадот од пакување прикажан во извештајот од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ.

Сите санкции изречени од надлежните органи спрема ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, а по основ на отстапувањата утврдени во овој член ќе бидат на товар на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ.

Член 22

Во случај со ревизијата да се утврди дека ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ во извештајот прикажал поголеми количини на отпад од реалните, тогаш ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ има право согласно Ценовникот кој важел за периодот за кој се однесуваат податоците да бара поврат на средствата за разликата во количината.

Истото се однесува и за отстапување по однос на видот на отпадот од пакување прикажан во Извештајот од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ.

Член 23

Доколку надлежни државни органи утврдат дека ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, во име и на сметка на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ доставил годишен извештај за постапување со отпад од пакување кој содржи неистинити податоци со цел да се смета дека се исполнети националните цели утврдени со Законот за да се избегне плаќањето на надоместокот, а како резултат на давање на нецелосни или неточни податоци од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ, во тој случај ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ се обврзува да ги плати законски предвидените казни изречени спрема ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово и кон неговиот управител.

IV. ДОВЕРЛИВОСТ

Член 24

Согласно овој Договор, двете договорни страни се обврзуваат дека сите информации кои ги обезбедиле врз основа на овој Договор, извештаите, ревизијата и ги обележале како доверливи нема да ги пренесуваат на било кое трето лице и ќе ги чуваат како деловна тајна и по раскинување на овој Договор.

Овие доверливи информации двете договорни страни можат да ги користат само во случај на спор пред надлежните државни органи.

V. ВАЖНОСТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 25

Овој Договор се склучува на неопределено време. Истиот стапува на сила од денот на потпишување.

VI. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 26

Двете договорни страни имаат право еднострано да го раскинат Договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна 3 (три) месеци пред бараниот датум на раскинување.

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од страна на ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово во секое време без дополнителен отказан рок во еден од следните случаи:

- ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ 3 месеци последователно не го плаќа надоместокот утврден во чл.17 од овој Договор;
- ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ 3 месеци последователно не доставува до ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово месечни Извештаи за видот и количината на отпадот од пакување пуштен на пазарот на РМ согласно чл.15 и чл.16 од овој Договор;

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од секоја од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок доколку другата договорна страна стане платечно неспособна (во случај на стечај или ликвидација), а по претходно намирување на сите обврски согласно овој Договор.

Член 27

Во случај на раскинување на овој Договор без оглед како е предизвикано, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ/ УВОЗНИКОТ е должен да ги подмири сите финансиски обврски спрема ЕЦОПАЦКИНК ДОО Тетово, настанати за времетраење на овој Договор.

VII. ОДВОИВОСТ

Член 28

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспроведлив од страна на надлежен суд, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот кој е најблизок до неговата првобитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како таков нема на никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорните страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила и дејство.

VIII. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 29

Промени и дополнување на овој Договор може да се направат само во писмена форма со взаемна согласност на договорните страни.

Член 30

Сите идни и дополнувања на Законот кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе биде автоматски имплементирани во овој Договор, за што се согласни и двете договорни страни.

IX. ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 31

Секоја ситуација која не е покриена со овој Договор ќе биде разрешена согласно позитивните законски прописи важечки во Република Македонија.

Член 32

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат најпрво да го разрешат спогодбено со меѓусебни преговори. Доколку тоа биде невозможно двете договорни страни имаат право да го префрлат спорот на решавање во Основен суд Тетово.

ФСРА/УК – Закон за Мито

1.1 Снабдувачот е должен:

- (a) да се сообразува со сите важечки закони, акти и прописи кои се однесуваат на забрана на мито и корупција (Релевантни барања);
- (b) да не се вклучува во никакви активности, практики или постапки кои вклучуваат:
 - (i) директно или индиректно нудење или плаќање поткуп или плаќање заради олеснување, како возврат за непрописно вршење на релевантна функција или повреда на релевантна должност;
 - (ii) директно или индиректно барање или примање поткуп или плаќање заради олеснување, како возврат за непрописно вршење на релевантна функција или повреда на релевантна должност; или
 - (iii) директно или индиректно поткупување јавен службеник или вршење плаќање заради олеснување, со цел да се изврши влијание и да се задржи или да се добие зделка или деловна предност,
- каде и во светот да се одвиваат такви постапки;
- (c) да има воспоставено и во текот на овој Договор да одржува свои сопствени политики и процедури, со цел да обезбеди сообразеност со Релевантните барања и клаузулата 1.1 (b), како и да ги спроведува истите секогаш кога тоа е соодветно;
- (d) без одлагање да го известува КАМЛ за секое барање или инсистирање на недољжна финансиска или друга предност од каков и да е вид што треба да ја добие Снабдувачот во врска со спроведувањето на овој Договор;
- (e) веднаш да го извести КАМЛ (написмено) доколку странски јавен службеник стане службеник или вработен на Снабдувачот или доколку се стекне со директен или индиректен интерес во однос на Снабдувачот, а Снабдувачот гарантира дека не постојат странски јавни службеници кои се негови директни или индиректни сопственици, службеници или вработени на датумот на овој Договор; и
- (f) во рок од два месеци по датумот на овој Договор, како и еднаш годишно по тоа, да му потврдува написмено на КАМЛ (со потпис на службеник на Снабдувачот) дека Снабдувачот, како и сите лица поврзани со него согласно со клаузула 1.3, се во сообразност со оваа клаузула. Снабдувачот е должен да ги достави сите докази во поткрепа на таквата сообразеност што КАМЛ може разумно да ги побара.

1.2 За целите на клаузулата 1.1(b), плаќање заради олеснување е случај во кој е извршено плаќање во корист на поединец(ци) за рутински должности, со цел да се обезбеди дека некое лице ќе ја изврши својата должност или поитно или воопшто.

1.3 Забрането е склучувањето договори за подизведување без Снабдувачот да спроведе должна антикорупциска анализа.

1.4 Снабдувачот е должен да обезбеди дека сите лица кои се поврзани со Снабдувачот, а кои вршат услуги или снабдуваат стоки во врска со овој Договор, го прават тоа исклучиво врз основа на писмен договор, кој му наметнува на тоа лице и обезбедува од него услови еднакви на оние кои му се наметнуваат на Снабдувачот со оваа клаузула (Релевантни барања). Снабдувачот е одговорен за придржувањето до Релевантните услови и исполнувањето на истите од страна на таквите лица и е директно одговорен пред КАМЛ за секако прекршување на Релевантните услови од страна на тие лица.

1.5 Прекршувањето на оваа клаузула се смета за материјална повреда на овој Договор.

Член 33

Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, од кои по 1 (еден) за договорните страни.

Член 34

Прилозите 1 и 2 се неделив дел од овој Договор.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

ЕЦОПАККИНК ДОО Тетово



РУДНИК САСА ДООЕЛ Македонска Каменица





Прилог V.9.3. Договор со ФПМ “Минол”- ДООЕЛ Штип



ДОГОВОР
За превзимање на отпадни масла склучен на ден
22.01.2008 помеѓу

Договорни страни

- 1.ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ со адреса М-6 М.В. 8-ми км 66 Штип представувано од управителот Валентина Сеидова од една страна.
- 2.Рудник за олово и цинк САСА Мак.Каменица представувано од Ген.директор Дмитриј Кудрајаков од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е превзимање на отпадните масла од рудници САСА.

Член 2

Согласно донесениот правилник за отпадни масла објавен во Службен Весник Бр 156 од 26.12.2007 двете страни се договорија под кои услови да се превземаат отпадните масла, освен опасен отпад контаминиран со ПХБ.

Член 3

Рудник САСА се обврзува да ги предава отпадните масла на ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ и тоа: ХИДРАУЛИЧНИ; РЕДУКТОРСКИ; ТРАНСМИСИОНИ и МОТОРНИ кои се создаваат преку целата година по спецификација која е доставена и да поставува во целост по правилникот за отпадни масла и опасен отпад.

Член 4

ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ кој ја има согласност од Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање за Елаборатот за собирање и рециклирање на отпадни масла под бр 11-1726/3 се обврзува да ги превземе и плати следните масла: ХИДРАУЛИЧНИ; РЕДУКТОРСКИ и ТРАНСМИСИОНИ по цена од 100 ЕУР по тон плус ДДВ, а додека МОТОРНИТЕ да ги превземе без надокнада.

Член 5

Рудник САСА се обврзува отпадните масла да ги селектира и евидентира согласно Образецот за евиденција на отпадни масла кој е прилог во СЛ.Весник бр 156, односно секој тип на масла да ги става во посебна амбалажа и истата да биде означена соодветно според типот на маслата. Во самите отпадни масла не смее да има присуство на голема количина вода, тврди материји и друг отпад.

Член 5

ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ се обврзува да обезбеди амбалажа соодветно одбележана за секој тип на отпадно масло и се обврзува да ги превзема по писмена најава од Рудник САСА. Пред превзимањето ќе се врши штик проба од некои буриња, и ако



CASA

рудник за олово и цинк

маслата не се според договорот нема да ги превземе и сите трошкови кои ќе настанат ќе треба да се подмират од страна на Рудник CASA. Ако маслата одговараат според договорот и евиденцијата, за истите ќе се издаде Приемница - Потврда за превземени отпадни масла со која ќе се правдаат пред надлежните органи.

Член 6

Плаќањето на отпадните масла ќе се врши во рок од 30 дена од превземањето и фактурирањето.

Член 7

Секое непочитување на овој договор договорните странки меѓусебно ќе го разрешат, а ако не можат тогаш договорот се смета за раскинат.

ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП



Рудник CASA



13-11
29.01.2008

B. Co



Прилог V.9.4. ДОГОВОР СО ДТ “ИВАЛ-ТРЕЈД”- ШТИП

ДРУШТВО ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА
ИВАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ

ДОГОВОР

03.01/30
23.05.2019
ШТИП

За купопродажба и преземање на отпад

РУДНИК
CASA ДООЕЛ
05-857
15.06.2019

Склучен помеѓу следните договорни страни:

1. „Рудник CASA ДООЕЛ Македонска Каменица“, ул. Рударска бр.28, 2304 Македонска Каменица, ЕДБ МК 4030005555532, застапуван од Генерален Директор Александар Кристини, во понатамошниот текст **Продавач**
- и
2. „ИВАЛ ТРЕЈД ДОО“, ул.Железничка 65, Штип, ЕДБ МК 4029994103680, застапувано од управителот Иван Капуџа, во понатамошниот текст **Купувач**

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ: Со овој договор се регулираат правата и обврските на договорните страни кои произлегуваат од Купопродабата на отпад. Под отпад ќе се подразбира материјал за кој Купувачот според законските регулативи има обезбедено дозвола за дејност, складирање, третман и преработка.

1. КОЛИЧИНИ, ЦЕНА И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Количините на отпад кои ќе ги превзема Купувачот ќе бидат одредувани со вагарски лист и испратница.
Единечната цена по мерна единица ќе биде одредувана за секоја испорака посебно.
Условите на плаќање ќе бидат бирмански најдоцна во рок од 5 работни дена од датумот на преземање на отпадот.

2. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Продавачот се обврзува да го извести Купувачот за количините и локацијата на отпад со писмен допис во електронска форма или телефакс.
Продавачот се обврзува да го запознае Купувачот и неговиот персонал кој ќе го превзема отпад со правилниците и упатствата за заштита на животна средина важечки во Рудник CASA ДООЕЛ Македонска Каменица.
Купувачот се обврзува да го превземе отпадот најдоцна за 7 дена по добиеното барање од Продавачот.
Купувачот се обврзува да ги почитува правилниците и упатствата за заштита на животна средина со кои Продавачот го запознал.

3. ГАРАНЦИИ

Купувачот гарантира дека е овластен правен субјект за преземање, складирање и третман на отпад и на барање на Продавачот ќе обезбеди важечка дозвола за дејност со истиот.
Продавачот гарантира дека ќе обезбеди непречен пристап до локацијата на отпадот.

Иван Капуџа
23.05.2019

4. ВИША-СИЛА

Ниедна од страните нема да сноси одговорност ако комплетното или делумното неисполнување резултира од околности како поплава, земјотрес и останати катастрофи како војна, воени акции, штрајкови, блокади, акти или акции на органите на власта или било кои околности кои се надвор од рамките на контрола на странките. Во овој случај, времето на исполнување на обврските на сегашниот договор е продолжено за периодот за FORCE-MAJEUR околностите и последиците од тоа.

5. ПОВРЕДА

Сите евентуални настанати спорови странките ќе ги решаваат спогодбено. Доколку тоа не е можно надлежен е стварно и месно надлежниот суд на тужената странка. Сите потенцијални ситуации кои не се регулирани со овој договор ќе бидат предмет на толкување на важечкото позитивно право и подзаконски акти.

6. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Договорот важи 1 (една) година од денот на неговото потпишување од договорните страни. Доколку ниедна од страните не побара раскинување пред истекот на овој рок, договорот автоматски се продолжува за наредната година. Договорот автоматски се раскинува доколку на Купувачот му истече или му биде одземена Дозволата за складирање, третман и преработка на отпад.

КУПУВАЧ:

ИВАЛ ТРЕЈД ДОО

Управител
Иван Кашуба



ПРОДАВАЧ:

Рудник САСА ДООЕЛ М.Каменица


Генерален Директор
Александар Крихтин





Прилог V.9.5. Договор со ДПТУ Сидра ДООЕЛ увоз - извоз

РУДНИК CASA ДООЕЛ бр. 08 - 1260 17.01.2009 год. МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	
ДОГОВОР За купопродажба и превземање на отпад	
Склучен помеѓу следните договорни страни:	
1. „Рудник CASA ДООЕЛ Македонска Каменица“, ул. Рударска бр.28, 2304 Македонска Каменица, ЕДБ МК 403000555532, застапуван од Генерален Директор Александар Крихтин, во понатамошниот текст Продавач	
и	
2. СИДРА увоз-извоз ДООЕЛ , ул.Индустриска б.б, Делчево, ЕДБ МК4009005168847, застапувано од управителот Младен Горѓиев, во понатамошниот текст Купувач	
 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ: Со овој договор се регулираат правата и обврските на договорните страни кои произлегуваат од Купопродажбата на отпад. Под отпад ќе се подразбира материјал за кој Купувачот според законските регулативи има обезбедено дозвола за дејност, складирање, третман и преработка.	
1. КОЛИЧИНИ, ЦЕНА И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ	
Количините на отпад кои ќе ги превзема Купувачот ќе бидат одредувани со вагарски лист и испратница. Единечната цена по мерна единица ќе биде одредувана за секоја испорака посебно. Условите на плаќање ќе бидат: <ul style="list-style-type: none">• 50% аванс пред утовар;• 50% нирмански во рок од 1 работен ден од датумот на превземање на отпадот.	
2. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ	
Продавачот се обврзува да го известува Купувачот за количините и локацијата на отпад со писмен допис во електронска форма или телефакс. Продавачот се обврзува да го запознае Купувачот и неговиот персонал кој ќе го превзема отпад со правилниците и упатствата за заштита на животна средина вклучени во Рудник CASA ДООЕЛ Македонска Каменица. Купувачот се обврзува да го превземе отпадот најдоцна за 7 дена по добиеното писмено барање од Продавачот. Купувачот се обврзува да ги почитува правилниците и упатствата за заштита на животна средина со кои Продавачот го запознал.	
3. ГАРАНЦИИ	
Купувачот гарантира дека е овластен правен субјект за превземање, складирање и третман на отпад и на барање на Продавачот ќе обезбеди вжечка дозвола за дејност со истиот. Продавачот гарантира дека ќе обезбеди непречен пристап до локацијата на отпадот.	



**CASA**

рудник за олово и цинк

4. ВИША-СИЛА

Ниедна од страните нема да сноси одговорност ако комплетното или делумното неисполнување резултира од околности како поплава, земјотрес и останати катастрофи како војна, воени акции, штрајкови, блокади, акти или акции на органите на власта или било кои околности кои се надвор од рамките на контрола на страните. Во овој случај, времето на исполнување на обврските на сегашниот договор е продолжено за периодот за FORCE-MAJEUR околностите и последиците од тоа.

5. ПОВРЕДА

Сите евентуални настанати спорови страните ќе ги решаваат спогодбено. Доколку тоа не е можно надлежен е стварно и месно надлежниот суд на тужената странка. Сите потенцијални ситуации кои не се регулирани со овој договор ќе бидат предмет на толкување на важечкото позитивно право и подзаконски акти.

6. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Договорот важи 1 (една) година од денот на неговото потпишување од договорните страни. Доколку ниедна од страните не побара раскинување пред истекот на овој рок, договорот автоматски се продолжува за наредната година. Договорот автоматски се раскинува доколку на Купувачот му истече или му биде одземена Дозволата за складирање, третман и преработка на отпад.

КУПУВАЧ:

СИДРА увоз-извоз ДООЕЛ

Управител
Младен Горѓиев

ПРОДАВАЧ:

Рудник CASA ДООЕЛ М.Каменица

Генерален Директор
Александар Кристин



рудник за олово и цинк

CASA

Прилог V.9.6. ДОГОВОР СО ЈП „КАМЕНА РЕКА“

РУДНИК
CASA ДООЕЛ
Бр. 03-1333
08.06.2006 год.
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Д О Г О В О Р

Склучен на ден _____ помеѓу ЈП „Камена Река“,
М.Каменица како давател на услуга, и Рудник „CASA“, - М.Каменица
како корисник на услуга.

Предмет на договорот е вршење на услуга - изнесување и транспорт
на контејнери со ѓубре.

Член 1

ЈП „Камена Река“, - М.Каменица како давател на услуга се обврзува да
врши изнесување и транспорт на контејнери од 5м³ со ѓубре.

Член 2

Услугата се извршува по претходен повик од корисникот на услугата.

Член 3

Корисникот на услугата е должен да обезбеди надзорно лице при
вршење на услугата и истото да потпише за извршената работа.

Член 4

Надоместокот за извршената услуга за едно празнење на 3 контејнера
по претходно доставена понуда изнесува 5,900.00 ден. во кој износ е
пресметан и ДДВ од 18 %.

Член 5

Корисникот на услугата се обврзува да ги подмирува сметките по
уредно доставена документација (фактура) за извршената услуга од
страна на давателот на услугата.

Член 6

Договорот е склучен во 4 (четири) примероци по 2 (два) за договорните
странки.

Корисник на услуга:
Рудник „CASA“, -



Давател на услуга:
ЈП „Камена Река“,



Шкурмас
Вале
25.2

Handwritten signature

Прилог V.9.7. ДОГОВОР ПОМЕЃУ РУДНИК САСА ДООЕЛ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА И ЕКО-ТЕАМ ДОО СКОПЈЕ

Друштво за заштита на животна
средина **ЕКО-ТЕАМ**
Бр. 03-2018/12
17.10. 2018 год
СКОПЈЕ

Рудник **SASA** ДООЕЛ
Бр. 03-142711
10.10. 2018 год.
Македонска Каменица

ДОГОВОР

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ ВО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. Друштвото за заштита на животна средина **ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје** со адреса: ул. Перо Наков бб, (во кругот на МЗТ), 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034550, застапувано од Управителот Жељко Шмитран (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),

и
2. **Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица**, со седиште: ул. Рударска 28, 2304 Македонска Каменица и ЕМБС: 6006094, ЕДБ: МК 403000555532, застапувано од Управителот Олег Телној (во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**)

КАДЕ ШТО,

Првата договорна страна е друштво регистрирано за дејноста заштита на животната средина во согласност со законската регулатива на Република Македонија и има соодветно знаење, искуство и know-how да ги обезбеди услугите во областа на индустриско чистење и управување со опасен и неопасен отпад;

КАДЕ ШТО,

Втората договорна страна има потреба од услуги во сферата на животната средина, па Првата договорна страна е заинтересирана да му ги обезбеди таквите услуги, во согласност со условите на овој договор;

CONTRACT

FOR PROVIDING ENVIRONMENT PROTECTION SERVICES

Concluded in Skopje, between:

1. **Environment Protection Company EKO-TEAM DOO Skopje** with an address at street Pero Nakov BB, (in the MZT area), 1000 Skopje, CIN 6371698, TIN 4030008034550, represented by the Director Zeljko Smitran (hereinafter referred to as: **First contract party**),

and
2. **SASA mine DOOEL Makedonska Kamenica**, with a seat at Rudarska street no. 28, 2304 Makedonska Kamenica and CIN 6006094, TIN MK403000555532 represented by the Director Oleg Telnoy (hereinafter referred to as **Second contract party**)

WHERE,

The first contract part is a company is registered for environment protection activity in accordance with the law regulation of Republic of Macedonia and has appropriate knowledge, experience and know-how to provide services in the area of industrial cleaning and handling hazardous and non-hazardous waste;

WHERE,

The second contract party has a requirement of services in the environment area, so the First contract party is interested in providing these services, in accordance with the conditions of this contract;



КАДЕ ШТО,

Страните на договорот го склучуваат овој договор за меѓусебна соработка со цел да ги утврдат меѓусебните права и обврски;

Со оглед на горенаведеното, договорните страни на денот на потпишувањето на овој договор, се договорија за следново:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со пружање на услуги од сферата на заштита на животната средина и тоа превземање, транспорт и згрижување на разни видови опасен и неопасен индустриски отпад од локацијата на објектот на Втората договорна страна.

Наведените услуги ќе се применуваат и вршат за сите локалитети на Втората договорна страна. Втората договорна страна се обврзува дека за услугите од претходниот став на овој член, ќе ја ангажира исклучиво Првата договорна страна за времетраењето на овој Договор.

Во интерес на воспоставување на подолгорочна деловна соработка, освен услугите од став 1 на овој член, Првата договорна страна може да ги понуди и следните услуги, кои ќе бидат предмет на засебни понуди:

- Механички и хемиски чистења на постројки и опрема;
- Чистење, ЦЦТВ инспекција, санирање и испитување на водонепропустливост на канализациски системи;
- Санација на гравитациони и потисни цевоводи без ископување;
- Санирање на загадени локации;
- Чистење на сите видови резервоари и изменувачи на топлина;
- Чистење на сепаратори за уље и канали;
- Итни интервенции кај еко-акциденти;
- Консултантски услуги за заштита на животната средина;

WHERE,

The contract parties conclude this contract with a mutual cooperation in order to determine the mutual rights and obligations;

In regards to the aforementioned, the contract parties from the day of signing this contract, agreed on the following:

SCOPE OF THE CONTRACT

Article 1

Scope of this contract is regulating the mutual rights and obligations of the contract parties regarding service performance in the area of environment protection and then taking over, transport and handling various types of hazardous and non-hazardous waste from the facility location of the Second contract party.

The stipulated services will apply and performed for all locations of the Second contract party. The Second contract party obliges that the services from the previous paragraph of this article, will engage exclusively the First contract party for the time period of this Contract.

In the interest of establishing long-term business cooperation, apart from the services from paragraph 1 of this Article, the First contract party can offer the following services as well, which will be subject to separate offers:

- Mechanical and chemical cleaning of plants(departments) and equipment;
- Cleaning, CCTV inspection, rehabilitation and testing waterproofing of sewage systems;
- Rehabilitation of gravitational and suppress pipeline without excavation;
- Rehabilitation of polluted locations;
- Cleaning of all types of reservoirs and heat replacers;
- Cleaning of oil and canal separators;
- Emergency actions at eco-accidents;
- Consultant services for environment protection;



- Други услуги кои ги дава првата договорна страна

- Other services from the first contract party;

ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ

Член 2

Видот на услугите е утврден во Понудата бр. 061-A-2018-П-35 од 27.09.2018 г и согласно техничка спецификација која претставува Прилог 1 кон договорот а која е негов составен дел.

Количините од договорот се само индикативни и необврзувачки за двете договорни страни.

Обемот на услугите, местото каде треба да се извршат услугите, како и други права и обврски помеѓу договорните страни ќе се регулираат со доставување на писмена нарачка од страна на Втората договорна страна.

Член 3

Услугата од Член 1 на овој Договор, Првата договорна страна ќе ја изврши врз основа на писмена нарачка или е-маил од страна на Втората договорна страна во рок од 7 работни дена.

По примање на писмената нарачка или е-маил, Втората договорна страна се обврзува да им овозможи на овластените работници на Првата договорна страна, непречен пристап во соодветниот објект каде ќе треба да бидат извршени услугите.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Првата Договорна страна и гарантира на Втората договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Македонија.

SCOPE OF THE SERVICES

Article 2

The type of services is confirmed in the Offer no. 061-A-2018-P-35 from 27.09.2018 and according to the technical specifications presented in Annex 1 of this Agreement as part of the Agreement.

Quantities from the contract are only indicative and not obligatory for the two contract parties.

The scope of the services, the place where the services will be performed, as well as other rights and obligations among the contract parties, will be regulated by delivering a written order by the Second contract party.

Article 3

The service from Article 1 of this Contract, the First contract party will performed on the basis of the written order or e-mail from the Second contract party within 7 working days.

Upon accepting the written order or -email, the Second contract party obliges to provide the authorized workers of the First contract party, unlimited access to the proper facility where services should be performed.

SERVICE QUALITY

Article 4

The First contract party guarantees the Second contract party that the services subject of this contract will perform in a quality a professional manner by abiding all standards in this area and by abiding all legal regulations that apply to this service in Republic of Macedonia.



услуга во Република Македонија.

Првата договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, одобренија, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска легислатива.

Член 5

Првата Договорна страна потврдува дека работниците кои ќе ги извршуваат услугите:

- се вработени кај првата договорна страна;
- поседуваат потребни квалификации за изведување на предвидените работи;
- поседуваат соодветни дозволи, сертификати или други потврди издадени од надлежни органи за извршување на работите;
- поседуваат соодветни дозволи за управување со отпад и тоа: дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад, дозвола за вршење на дејност трговија со неопасен отпад, дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад и дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комуналниот и другите видови неопасен и опасен отпад;
- поседуваат соодветни сертификати за овозможување на консултантски услуги во областа на животната средина, и тоа: сертификат за оценка на влијанието на проектите врз животната средина, сертификат за стратесиска оценка на влијанието на планските документи врз животната средина и сертификат за управител со отпад;
- поседуваат соодветна обука за безбедност и здравје при работа во согласност со позитивните законски прописи;
- поседуваат индивидуална опрема за лична заштита која одговара на видот и работата што ќе ја извршуваат.

Член 6

Првата Договорна страна изјавува и потврдува дека возилата и опремата како и другите средства за работа се соодветни на работите кои

The First contract party states and confirms that it has all licenses, certificates, approvals, permits, as well as other acts for providing services in accordance with the national and European law legislation.

Article 5

The First contract party confirms that the workers will perform the services:

- are employed by the First contract party;
- have the required qualifications for performing the prescribed works;
- have the appropriate licenses, certificates and other certificates issued by competent bodies for work performance;
- have appropriate waste management licenses, as: license for collecting and transport of hazardous waste, license for trade with hazardous waste, license for storing and treatment of waste and license for collecting and transport of urban and other hazardous and non-hazardous waste;
- have appropriate certificates for enabling consultant services in the area of environment: certificate for evaluation of the project's effects on the environment, certificate for strategic evaluation of the impact of the planned documents on the environment and certificate for waste manager;
- have proper occupational health and safety training in accordance with the positive legal regulations;
- have individual equipment for personal protection which fits the type and work they will perform.

Article 6

The First contract party states and confirms that the vehicles and equipment as well as other means for work are appropriate to the works that



заштита која одговара на видот и работата што ќе ја извршуваат.

Член 6

Првата Договорна страна изјавува и потврдува дека возилата и опремата како и другите средства за работа се соодветни на работите кои ќе се извршуваат, дека за истите поседува АДР сертификати и дека редовно се сервисираат и чуваат во добра функционална состојба.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ**Член 7**

Цената за извршување на услугите од член 1 на овој Договор е цената која е дадена во Понудата бр. 061-A-2018-П-35 од 27.09.2018 г. во која не е вклучен ДДВ, кој го плаќа Нарачателот и согласно техничка спецификација која претставува Прилог 1 кон договорот а која е негов составен дел. Цените се непроменливи додека е во важност овој Договор.

(1) Втората договорна страна се обврзува дека ќе изврши плаќање во рок од 15 дена од денот на извршувањето на претходно побараните услуги и по доставената фактура. Плаќањето ќе се врши на жиро сметката на ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје бр. 210-0637169801-25 во НЛБ Банка АД Скопје.

(2) Во случај на доцнење на исплатата на договорениот износ, Втората договорна странка е должна да плати и казнена камата утврдена со законските прописи.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)**Член 8**

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без

Article 6

The First contract party states and confirms that the vehicles and equipment as well as other means for work are appropriate to the works that are performed, that they have ADR certificates and are regularly serviced and maintained in good functional condition.

COST AND METHOD OF PAYMENT**Article 7**

The cost for performance of the services from article 1 of this Contract is stipulated in the Offer no. 061-A-2018-П-35 from 27.09.2018 which does not include VAT, paid by the Client and according the technical specifications presented in Annex 1 of this Agreement as part of the Agreement. The costs are non-changeable while the Contract is valid.

(1) The Second contract party obliges to pay within 15 days from the day of performance of previous required services and after delivered invoice. The payment will be deposited on the EKO-TEAM Skopje bank account no. 210-0637169801-25 in NLB Bank Ltd. Skopje.

(2) In case there is a delay in payment of the agreed amount, the Second contract party is obliged to pay fine interest rate established by the legal regulations.

DATA CONFIDENTIALITY (BUSINESS SECRET)**Article 8**

All information that both parties will receive and acknowledge in the course of the service performance represent business secret and must not be transferred to third parties without written authorization and compliance of the engaged party. The business secret includes,



Член 9

Првата Договорна страна во својата работа во потполност ќе се придржува на важечките закони и етичките норми кои се однесуваат на заштита на приватноста.

Article 9

The First contract party will totally abide the valid legal and ethical standards that apply to privacy protection.

Член 10

Втората договорна страна се обврзува да ги чува како доверливи, сите информации кои се поврзани со подготовките и извршувањето на услугите како и да ги обврзе сите вработени таквите информации кои евентуално ќе ги дознаат за услугата да ги чуваат како доверливи.

Article 10

The Second contract party obliges to keep as confidential, all information connected to service preparations and performance, as well as obliges all employees which eventually will learn find out, to keep them confidential.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

VALIDITY AND DURATION OF THE CONTRACT

Член 11

Договорот се склучува за период од 1 (една) година, со можност за негово продолжување и важи од денот на неговото потпишување.

Article 11

The Contract is concluded for a period of 1(one) year, with a possibility for its continuation and is valid from the day of its signing.

Ако договорот не биде писмено раскинат последниот месец од периодот за кој што е склучен, ќе се смета дека тој е премолчено продолжен за наредна година под исти услови определени во него и без склучување на нов договор.

If the contract is not terminated in writing on the last month of the duration for what it is concluded, will be considered as silent continuation for the following year under the same established conditions and without conclusion of new contract.

Двете страни имаат право еднострано да го раскинат договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна со рок од 30 (триесет) дена пред бараниот датум за раскинување.

Both parties have a right to unilaterally terminate the contract, by delivering written notice send from the other contract party within 20(thirty) days prior to the request termination date.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

FINAL PROVISION

Член 12

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Article 12

All eventual content changes of this contract, will be solved exclusively with written annexes of the main contract, signed by both parties.

**Член 13**

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.

Во случај да не биде постигнато такво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд во Скопје.

Член 14

Првата договорна страна е должна:

- да се согласи со сите важечки закони, статuti, прописи кои се однесуваат на мито и корупција (релевантни барања);
- да не прифати вклучување било каква активност, практика или однесување која вклучува:
 - директна или индиректна понуда или давање мито или олеснително плаќање, во замена за неправилно извршување на релевантна функција или со кршење на релевантната должност;
 - директно или индиректно барање или примане на мито или олеснително плаќање, во замена за неправилно извршување на релевантна функција или со кршење на релевантната должност; или
 - директно или индиректно поткупување на јавен службеник или олеснително плаќање за да влијаат врз нив и да бараат да задржат или да добијат бизнис или предност во работењето, вакво однесување може да се случи било каде во светот;
- има и ќе ги воспостави, во текот на целиот период на овој Договор, сопствени политики и процедури за да обезбеди усогласеност со релевантните барања и овој член 14 и ќе ги применува онаму каде што е соодветно;
- веднаш да пријави до Рудник САСА за секое барање за каква било незаконска финансиска или друга корист од било кој вид добиена од Првата договорна страна во врска со карактеристиките

Article 13

The Contract parties are agreed that all eventual disputes regarding contract time period, will be solved mutually for the business interests of both contract parties.

In case there is no mutual solution, the dispute will be solved thorough the Main Court in Skopje.

Article 14

The First contract party shall:

- comply with all applicable laws, statutes, regulations relating to anti-bribery and anti-corruption (Relevant Requirements);
- not engage in any activity, practice or conduct which includes:
 - the direct or indirect offer or payment of a bribe or facilitation payment in return for the improper performance of a relevant function or in breach of a relevant duty;
 - direct or indirect request or receipt of a bribe or facilitation payment in return for the improper performance of a relevant function or in breach of a relevant duty; or
 - directly or indirectly bribing a public official or making a facilitation payment in order to influence them and seek to retain or obtain business or an advantage in business, wheresoever in the world such conduct may take place;
- have and shall maintain in place throughout the term of this Agreement its own policies and procedures to ensure compliance with the Relevant Requirements and this Article 14, and will enforce them where appropriate;
- promptly report to SASA Mine any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by the First contract party in connection with the



на овој Договор;

- веднаш да го извести Рудник САСА (во писмена форма) ако некој странски јавен службеник стане службеник или вработен кај Првата договорна страна или се стекне со директен или индиректен интерес кај Првата договорна страна и истиот ќе гарантира дека нема странски јавни службеници како директни или индиректни сопственици, службеници или вработени на датумот на овој Договор; и

- во рок од два месеца од датумот на овој Договор, а потоа и на годишно ниво, ќе писмено ќе ја завери Усогласеноста со оваа одредба за Првата договорна страна и сите лица поврзани со него, со потпис од овластено лице на Првата договорна страна. Првата договорна страна ќе обезбеди придружни докази за усогласеноста, доколку Рудник Саса основано ги побара.

Заради целите на член 14, олеснително плаќање е кога плаќањето е направено на поединецот (ите) за рутински функции за да гарантира дека лицето ја извршува својата должност брзо или воопшто ја извршува својата должност.

Не треба да се склучува никаков поддоговор без конкретна антикорупциска анализа извршена од Првата договорна страна.

Првата договорна страна гарантира дека секое лице, поврзано со него, кое врши услуги или обезбедува стоки во врска со овој Договор, тоа го прави само врз основа на писмен договор во кој се наметнати услови, еквивалентни на оние кои се наметнати на Првата договорна страна со член 14 (Релевантни услови).

Првата договорна страна е одговорен за почитувањето и извршувањето на услугите од страна на лицата од релевантните услови, и директно е одговорен пред Рудник САСА за какво било прекршување од тие лица на било кој од релевантните услови.

Прекршувањата на оваа одредба ќе се сметаат за материјално прекршување според овој Договор.

performance of this Agreement;

- immediately notify SASA mine (in writing) if a public official becomes an officer or employee of the First contract party or acquires a direct or indirect interest in the First contract party and the First contract party warrants that it has no foreign public officials as direct or indirect owners, officers or employees at the date of this Agreement; and

- within two months of the date of this Agreement, and annually thereafter, certify to SASA Mine in writing, signed by an officer of the First contract party, compliance with this clause by the First contract party and all persons associated with it under this clause. The First contract party shall provide such supporting evidence of compliance as SASA Mine may reasonably request.

For the purposes of Article 14, a facilitation payment is where a payment is made to individual(s) for routine functions to ensure that a person performs their duty, either more promptly or at all.

No subcontract shall be entered into without specific anti-corruption due diligence being completed by the First contract party.

The First contract party shall ensure that any person associated with the First contract party who is performing services or providing goods in connection with this Agreement does so only on the basis of a written contract which imposes on and secures from such person terms equivalent to those imposed on the First contract party in this Article 14 (Relevant Terms).

The First contract party shall be responsible for the observance and performance by such persons of the Relevant Terms, and shall be directly liable to SASA mine for any breach by such persons of any of the Relevant Terms.

Breach of this clause shall be deemed a material breach under this Agreement.

Член 15

Одговорни лица за реализација на овој договор се:

- од страна на Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица – Марија Стојановска,
- од страна на ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје - Зоран Блажевски.

Член 16

Договорот е составен во два (2) идентични примерока, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

МП. 
Управител,
Жељко Шмитран

Место и датум: _____, Скопје

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА

МП.

 
Управител,
Олег Телној

Место и датум: 10.10.18, М.Каменица

Article 15

Responsible persons for realisation of this Agreement are:

- from Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica – Marija Stojanovska,
- from EKO-TEAM DOO Skopje – Zoran Blazevski.

Article 16

The Contract is composed in two (2) identical copies, one (1) for each party.

FOR THE FIRST CONTRACT PARTY
EKO-TEAM DOO Skopje


Director,
Zeljko Smitran

Place and date: _____, Skopje

FOR THE SECOND CONTRACT PARTY

 
Director,
Oleg Telnoy

Place and date: 10.10.18, M.Kamenica